

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРите И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО
ВО СР МАКЕДОНИЈА

REVUE FORESTIÈRE
ORGAN DE L'ALLIANCE
DES FORESTIERS DE LA
RS DE MACÉDOINE

JOURNAL OF FORESTRY
ORGAN OF THE ALLIANCE
OF FORESTERS OF THE
SR OF MACEDONIA

УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СКОПЈЕ УЛ. ЕНГЕЛСОВА
БР. 2 — Тел. 31056

Часописот излегува двомесечно. Годишна претплата: за установи, претпријатија и организации 100,00 н. дин., за инженери и техничари, членови на друштвата по шумарство и индустрија за преработка на дрвото 12,00 н. дин., за работници, пом. технички шумарски службеници, ученици и студенти 5,00 н. дин., за странство 10 \$ УСА. Поподделни броеви за членовите на Друштвата 4,00 н. дин., за останати 6,00 н. дин. Претплата се плаќа на жиро сметката 401-8-79, Скопје, со назначување за „Шумарски преглед“. Соработката не се хонорира. Чланците да бидат напишани на машина со проред најповеќе до 20 страни. Ракописите не се враќаат. Огласите се печатат по тарифа. Печатење на сепаратите се врши бесплатно за 20 примероди.

Редакционен одбор:

Инж. Мома Андрејевиќ, Инж. Војо Стојановски, Д-р инж. Велко Стефановски и Д-р инж. Мирко Арсовски

Одговорен уредник: **Инж. Трајко Николовски**

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Jy. II. 10/1
3791


ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРите ПО ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Година XIX

Скопје, 1971

Број 1—3

Ян.-апріль



СОДРЖИНА

Страна

1.	Проф. Х. Ем.: Медитеранското вегетациско подрачје во СР Македонија — — — — —	3
2.	Д-р Ј. Спировски.: Почвите под букова шума на потезот Демиркаписко Коњска река, гевгелиско — — —	9
3.	Д-р М. Гугушевски — Д-р К. Х. — Георгиев.: Проучување формата на тополовите стебла од <i>P. euroamericana</i> сув. I—124, одгледувана во СР Македонија — — — —	27
4.	Инж. К. Стојаноски.: За конструктивните сподобрувања кај авторедукциониот тахиметар ДАХЛТА и точноста која се постигнува при мерење на должини и висински разлики кога наклонетоста на теренот е помеѓу 0° и 10°	31
5.	Инж. Г. Павлески.: Некои проблеми во врска со производството и пласманот на лековитите билки — — —	46
6.	Проф. Д-р Б. Пејоски.: Воведување настава по дрвна индустрија на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје	52
	ДОМАШЕН И СТРАНСКИ ПЕЧАТ — — — —	56

JOURNAL OF FORESTRY

ORGAN OF THE UNION OF FORESTRY
SOCIETIES OF SR MACEDONIA

Year XIX

Skopje, 1971

Nº 1—3

Jan-April

CONTENT — TABLE DE MATIERES — СОДЕРЖАНИЕ—INHALT

Page

1. Prof. H. Em.: Mediterranes Vegetationsgebiet in SR Mazedonien	3
2. D-r J. Spirovski.: Die Böden der Buche-Waldern des Gebietes D. Kapija-Konjska Reka	9
3. D-r M. Gugusevski — D-r K. H. Georgiev: Untersuchungen über die Stammformen von die Papel (<i>P. euroamericana</i> cv. I—124) gepflegte in SR Mazedonien	22
4. Ing. K. Stojanovski.: Ueber die Konstruktiven Verbesserungen des reduktions Tachymeters DAHLTA und die Genauigkeit die beim Messen des Terrains zwischen 0° und 10°	31
5. Ing. Dj. Pavleski.: Produktions — und Plasmans-Probleme des Pharma-Flora in SR Mazedonien	46
6. Prof. D-r B. Pejoski.: Einführung des Unterrichtes in Holzindustrie an der Universität „Cyril und Metodie“ in Skopje	52
EINHEIMISCHER UND FREMDER DRUCKE	56

Х. Ем, Скопје

МЕДИТЕРАНСКОТО ВЕГЕТАЦИСКО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Различни биле во текот на времето сфаќањата за обемот, границите на средоземното или медитеранското вегетациско подрачје, посебно и што се однесува на Југоисточна Европа. Се тргнувало при тоа на пр. од ареалите на одделни дрвни или други видови растенија, како на дабови-црника или од рас пространетоста на извесни култури, како на маслинката. Наспроти на ваквото и воедно и тесно сфатениот, постоело и мошне широко сфаќање на медитеранот, така што во него се вклучувал без малу целиот Балкански Полуостров, сè до долните текови на Сава и Дунав. Најпосле, комплексното согледување на растителната покривка во современите вегетациски истражувања не можело а да не влијае и врз периодот кон овој проблем. Климатолошките растителни заедници, имено оние што го изградуваат најдолниот вегетациски појас, ја образуваат вкупноста на животните услови какви се својствени на поголеми пространства и тие заедници затоа се и сигурни водичи при разграничување на вегетациски подрачја. За ова И. Хорват (58) вели „Зоналните шумски заедници во Југоисточна Европа јасно ги покажуваат врските со климата и педолошките односи и овозможуваат природно расчленување на југоисточноевропскиот простор“. Соодветно, медитеранското вегетациско подрачје ќе може да се поистоветува со просторот по кој зонално се простираат заедниците што му припаѓаат на редот *Quercetalia ilicis*, односно на сојузот *Quercion ilicis*. Според низа автори, меѓутоа, медитеранското вегетациско подрачје, медитеранска вегетациска регија, се сфаќа сепак пошироко. Во неа се вклучува (И. Хорват 61, С. Хорватик 63) и пространството на претежно листопадните, термофилни шуми, соединети во сојузот на дабови шуми со црниот и белиот габер — *Ostryo-Carpinion orientalis*.

Во оваа смисла во нашата земја медитеранската вегетација се јавува во две географски, еколошки и флористички обособени варијанти како источноЯдранска и егејска (И. Хорват 59), односно медитеранската вегетациска регија со источноЯдранска

и егейската вегетациска провинција (С. Хорватик 67). Во првата е застапена еумедитеранската и субмединитеранската вегетациска зона, а во втората, егейската, во СР Македонија само субмединитеранската. Обиди медитеранот да се сфаќа пошироко ќе значат, на Балканскиот Полуостров во него да се вклучи и пространството со климатонално распространети заедници на сојузот *Quercion farnetto*, т.е. на растителност што според С. Хорватик (67) ѝ припаѓа веќе на мезиската провинција во склопот на европскиот сибирски регија.

Значајно е во врска со ова што, како потцртува И. Хорват (62), постои просторна, еколошка и флористичка поврзувањост меѓу заедниците на сојузите *Ostryo-Carpinion orientalis* и *Quercion ilicis*, посебно и во нивните деградациони стадиуми, а наспроти на ова, што заедниците на сојузот *Quercion farnetto*, како климатонална појава, го карактеризираат едно посебно вегетациско подрачје во просторот помеѓу три потполно различни пространства по вегетација, клима и почва. Тие се на запад средноевропско-илирското со зонална горун-таброва шума, на југоисток подрачјето со субмединитеранска вегетација, а на север (шумо-степското подрачје).

Во СР Македонија која исцело се наоѓа надвор од еумедитеранската зона, медитеранското вегетациско подрачје го зафаќа овој простор во кој најдолниот вегетациски појас го изградуваат заедници на сојузот *Ostryo-Carpinion orientalis* — егейска варијанта — како климатонална појава. Ова е дендрофлористички вонредно богата шумска вегетација со дабот-благун, македонскиот даб, со церот, белиот и црниот габер, црниот јасен и голем број дрвја и грмушки, меѓу кои и низа видови чие што присуство го карактеризира егейскиот наспроти јадранскиот простор.* Превладуваат различни стапала регресивен развој. Во оваа, субмединитеранска зона, во Македонија лежи културниот ареал на бадемот.

Кон субмединитеранската зона се вклучува и уште потермофилната, претежно тврдолисна псевдомакија на пронарот — *Coccifero-Carpinetum orientalis*. Вопреки својата физиономска сличност со заедници на еумедитеранската зона, таа сепак, флористички и еколошки му припаѓа на субмединитеранот. (И Рудски 38 во ракописи, Е. Обердорфер 48, И. Хорват 61). Во подзоната на македонската псевдомакија од видови јужно овошје се одгледуваат смоквата и калинката, но не и маслинките и други многугодишни култури кои се застапени во еумедитеранската зона.

Географската положба на СР Македонија ја обележува, меѓу другото, сразмерно малата оддалеченост како од Егейското, така и од Јадранското Море. Но климатските влијанија од близките мориња ни од кој да е правец немаат фронтален пристап кон вна-

* *Juniperus excelsa*, *J. foetidissima*, *Spiraea crenata*, *Malus Florentina*, *Podocytisus caramanicus*, *Rhamnus rhodopaea*, *Buxus sempervirens*, *Syringa vulgaris*, и др.

трешноста. Ова се должи на рељефот, пред сè на правците на протегање на планините што ја обградуваат. Навлегувањето на приморската, медитеранска клима, имено, е ограничено, пред сè, на сније речни текови кои непосредно се вливаат во морето и така ги отвараат извесни краишта за понепосредно или веќе ослабено влијание на медитеранската клима, со што се дадени условите за виреенje на субмедитеранска растителност како климазонална појава. Према тоа, проводници на медитеранската клима овде воглавно се речните долини на Вардар, на Струмешница, притока на Струма, потоа на Дрим, а поподредена улога во ова им припаѓа и на некои пониски вододелници. Од ова произлегува и посебниот облик на ареалот на субмедитеранската вегетациска зона во Македонија.

Поголемиот дел од територијата на Македонија, според нејзината климазонална вегетација, не му припаѓа на медитеранот. Тој се наоѓа во ареалот на внатребалканскиот сојуз *Quercion farnetto* при веќе мошне ослабеното, посредно влијание на медитеранската, а под засиленото дејство на колпнената клима. Температурните амплитуди се овде поголеми, зимските температури пониски, особено минималните. Границата на медитеранското вегетациско подрачје, т.е. во налиов случај на субмедитеранската зона, према внатрешноста се совпаѓа во Македонија со границата меѓу заедниците на сојузите *Ostryo-Carpinion orientalis* и *Quercion farnetto* во нивната климазонална рас пространетост.

Субмедитеранската растителност е присутна во Македонија и надвор од она пространство каде што таа се појавува како климазонална. Таа покрива и терени кои, локално, се погодни за нејзиното виреенje заради посебни едафски или посебни рељефски услови, често пак и при взајемното дејство на двава вида услови. Субмедитеранска растителност, имено, покрива масиви базични карпи, најповеќе таквите од варовник, доломит, но и од други видови карпи со сличен едафоеколошки ефект. Ваквата вегетација ги следи повеќето речни долини со кањонски карактер, па работи на котлините со специфичната нивна локална клима. Ва вакви посебни услови таа се наоѓа често изолирана, дури и многу оддалечена од непосредното влијание на медитеранската клима, т.е. и од пространствата со климазонална субмедитеранска вегетација, во некои случаи, меѓутоа, и како непосредна нејзина наставка. Обата случаи претставуваат екстразонални појави на субмедитеранската вегетација наспроти нејзината климатична зонална појава. Вкупното пространство под субмедитеранска растителност, климазоналната и екстраzonалната заедно, зафаќа значителен дел од територијата на СР Македонија. Таа, особено како екстраzonална, длабоко се вовлекува во соседното

* Теснините на р. Треска, Ќрина Река; полошката страна на Сува Гора; во кичевско Илинцица, Ѓубен, Баба Сач; во Дебарца варовничните страни на Илинската планина и мн. др.

вегетациско подрачје на сојузот Quercion farnetto, а кое затоа е, по зборовите на И. Хорват. (62) „разделено со заливи и острови на термофилни Ostryo-Carpinion-заедници“.

Во субмедитеранската зона на Македонија, во климата која носи значителен континентален белег, а што впрочем ја карактеризира егејската вегетациска провинција, дабот плоскач како вид е присутен и во заедници на сојузот Ostryo-Carpinion orientalis. Ова се однесува на посочуваните ценози, оти плоскачет исчезнува со напредувањето на деградацијата. Плоскачеви заедници на сојузот Quercion farnetto, меѓутоа, овде го изградуваат повисокиот вегетациски појас, над појасот на климазоналната субмедитеранска вегетација. Освен ова се сретнуваат плоскачеви заедници овде и екстразонално. Во сево ова се опртуваат извесни посебности на егејската вегетациска провинција наспроти јадранската, оти во оваа плоскачет не се појавува освен по нејзиниот источен раб (И. Хорват 59, таб. 1), а биле забележани таму и екстразонални плоскачеви заедници (С. Хорватик 63, карта).

Дали некоја заедница на плоскачет му припаѓа на сојузот Quercion farnetto или таа треба да се смета за варијанта на една од асоцијациите на сојузот Ostryo-Carpinion, тоа го покажува вкупниот нејзин флористички состав, посебно карактеристичниот собир на видови и нејзината екологија. Интересен пример за ова се заедници со плоскачет како едификатор во I/II кат, а се наоѓаат најпоместо на принаревата псевдомакија. Флористичката градба на овие ценози пак покажува дека тие ѝ припаѓаат на субмедитеранската вегетација како Coccifero-Carpinetum orientalis quercetosum farnetto, но не како варијанта на as. Quercetum farnetto-cerris. Стаништето на оваа заедница погодно е за земјоделството, па затоа ваквите состоини сè поретко се наоѓаат.

При определување ареалот на (суб) медитеранското вегетациско подрачје треба да имаме предвид низа околности, меѓу кои на пр. случаи на остри граници меѓу вегетациските подрачја, меѓу зоните, но исто така и постапни преоди измеѓу нив, што зависи од повеќе фактори, меѓу кои особено и од конфигурацијата на теренот, оти таа влијае мошне многу врз целиот комплекс на еколошките фактори. При одделување подрачјето на субмедитеранската вегетација како индикатор ни служат сега постојните заедници. Растителноста, особено онаа на најдолниот височински појас, по правило многу е изменета, а што важи пред сè за медитеранот и нему соседните подрачја. Причините за ова се многувековни деструктивни влијанија врз неа. Према тоа овде не само што се сретнуваме со шумски заедници кои се помалу или повеќе изменети во нивната структура и составот, многу често на нивното место сега се наоѓаат шибјаци, заедници на полугрмушки, на камењарска вегетација, на ливади-пасишта, имено стадиуми на регресивен развој, иако, на места, се забележуваат таквите на прогресивен, кон порано уништената климазо-

нална шумска вегетација. При таквата положба треба да се про-
никне во не секогаш јасни текови на синдинамските процеси,
главно на регресивните, т.е. да се оценува од кои климазонални
заедници го водат своето потекло одделните сега присутни ста-
диуми. Ваму спаѓа и случајот на привидно ширење на ареалот
на сојузот *Ostryo-Carpinion orientalis* во текот на регресивни про-
цеси во зедници, на сојузот *Quercion farnetto*, во допирот на
двете вегетациски зони. На места, имено заедници од белиот габер
го заземаат деградираното станиште на плоскачева заедница.

ЛИТЕРАТУРА

Цеков С.: 1959 Еден пример на височинска рагленетост на шумската
растителност во НР Македонија. Год. зборни. Земј. шум. фак. XII. Скопје.

Ем Х.: 1964 Шумата на плоскачет и на церот во СР Македонија.
Quercetum farnetto-cerris macedonicum Oberd. emd. Horv. Год. зб. Зем. шум.
фак. XVII. Скопје.

1970 Höhengürtel in der Vegetation von Hochgebirgen Mazedoniens. Mitt.
d ostalpin. — dinar. Ges. f. Veget. kde. Bd. 11. Innsbruck.

Хорват И. 1958 Laubwerfende Eichenzonen Südosteuropas in pflanzenso-
ziologischer, klimatischer und bodenkundlicher Betrachtung. Angew. Pflanzen-
soziologie 15.

1959 Систематски односи термофилних храстових и борових шума
Југоисточне Европе. Биол. гласник 12. Загреб.

1962 Die Grenzen der mediterranen und mitteleuropäischen Vegetation
in Südosteuropa im Lichte neuer pflanzensoziologischer Forschung, Ber. DBG
Bd. 65/3.

Хорватић С.: 1963 Биљногеографски положај и расчлањење нашег
приморја у свијетлу сувремених фитоценолошких истраживања. Акта Bot.
кроот. в. 22. Загреб.

1967 Фитогеографске значајке и расчлањење Jugoslavije Analitička
flora Jugoslavije I/1, Zagreb.

MEDITERRANES VEGETATIONSGEBIET IN DER SR MAZEDONIEN

H. Em

In der SR Mazedonien ist mediterrane Vegetation ausschliess-
lich mit dem vorherrschend sommergrünen submediterranen Ver-
band *Ostryo-Carpinion orientalis* vertreten, der hier als besondere
geographische Variante der ägäischen Provinz des mediterranen
Vegetationskreises angehört. Der grössere Teil Mazedoniens jedoch
liegt im Bereich des innerbalkanischen Verbandes *Quercion farne-*

tto und gehört zur mösischen Provinz innerhalb des eurosibirischen Vegetationskreises.

Das mazedonische Areal submediterraner Vegetation hat eine spezifische Ausformung, indem dieselbe i. A. nur jenen Flusstälern folgt, die dem Meere zustreben, um von hier aus im gegebenen Falle sich weiter auszubreiten.

Submediterrane Vegetation ist ausser als klimazonale auch noch extrazonal vertreten, in diesem Falle in Abhängigkeit von edaphischen (Karbonat- u. ökologisch ähnlich wirkendes Grundgestein) und von Reliefverhältnissen (Engtäler, Beckenränder). Solches extrazonale Auftreten submediterraner Vegetation ist zum Teil von deren klimazonalem Areal vollkommen izoliert, zum teil jedoch auch unmittelbar an dieses angeschlossen.

Zu den Besonderheiten submediterraner Vegetation innerhalb der ägäischen Provinz ist das fallweise Auftreten von *Quercus farnetto* in Zönosen des Ostryo-Carpinion-Verbandes zu zählen (verliert sich infolge fortschreitender Degradation von Pflanzendecke und Bodden) und ferner ein besonderer *Quercion farnetto*-Gürtel oberhalb der untersten Vegetationsstufe, die vom Ostryo-Carpinion gebildet wird.

Die Grenze des mediterranen Vegetationsgebietes in Mazedonien ist demnach durch die Grenze klimazonaler Ausbreitung der Gesellschaften des Ostryo-Carpinion-Verbandes gegenüber jenen des Verbandes *Quercion farnetto* gegeben. Vorgesetzte Degradation verschiebt örtlich diese Grenze scheinbar zugunsten des Ostryo-Carpinion-Areals.

Д-р Јован Спировски

ПОЧВИТЕ ПОД БУКОВА ШУМА ВО ПОТЕЗОТ ДЕМИРКАПИСКО-КОЊСКА РЕКА, ГЕВГЕЛИСКО

У В О Д

Буковата шума распространета е во сите планински реони на СР Македонија каде образува широк вертикален појас. Се надворзува на дабовата шума некаде на 900—1200 м надморска височина и најчесто на 1500—1800 м со многу нерамна, остро испресечена граница се заменува со големите пространства на високопланинските пасишта.

Доста големи површини под букова шума се наоѓаат во потезот Демиркаписко-Коњска Река по источните граници на планинскиот масив на Кожух Планина. Овде таа на планините Флора и Две Уши достигнува до сса 1700 м надморска височина. Од тамо се простира кон „Мрша“ (север), „Пољана“ (северо-исток), „Скрт“ (исток) и Коњска Река (југ) каде се спушта до сса 1200 м. Нејзината долна граница е доста испресечена така да има случајни кога по осоите се спушта и пониско а и кога повисоко во неа се забива како клин дабова шума. Местимично се срекаваат и флекси од букова шума низ дабовата каков што е случајот со потесната област на Демир-Капија. Но и покрај тоа што овде буката се јавува во незннатни флекси таа е мошне интересна бидејќи се спушта многу ниско. Така во местноста „Краставец“, во непосредна близина на Демир-Капија, со сем незнанта нејзина флекса се јавува на сса 800 м н. височина. Тука во нејзиниот состав застапени се во поголема мера и други лисјари, на прво место дабот. Во нејзина непосредна близина поединечни букови стебла се срекаваат во заедницата *Colurno-Ostryetum carpinifoliae*. А поединечни букови стебла во заедницата на горуновата шума се срекаваат и на знатно помала надморска височина, 340 м, на која височина се срекава и дабот — прнтар.

Нешто поголема флекса на букова шума од таа на „Краставец“ се јавува во местноста „Студена Глава“ на надморска височина од сса 900 м.

Самата појава на букова шума заборува за повлажен карактер на климата. Кога се има во предвид дека метеоролошката станица во Демир-Капија (100 м н. в.) регистрира годишен просек на врнеки од сса 640 мм, а таа во Гевгелија (50 м н. в.) сса 740 мм слободно може да се претпостави дека тој за појасот на буковата шума (1200—1700 м) е поголем од 1000 мм. Ова е во толку повороватно што комплексот од буковата шума е поблизок до Гевгелија каде се регистрира и поголема количина врнежи.

Со примена на температурниот градиент од $0,53^{\circ}\text{C}$ за секој 100 м височина пресметковно високата средногодишна температура од $14,1^{\circ}\text{C}$ за Демир-Капија и $14,9^{\circ}\text{C}$ за Гевгелија се спушта под 19°C на надморска височина од 1200—1300 м каде во главно започнува појасот на букова шума. А на неговата горна граница средногодишната температура секако се спушта до $7-6^{\circ}\text{C}$.

Теренот е изграден од различни карпи. Во неговиот геолошки состав учествуваат масивно-кристални, метаморфни и седиментни карпи.

Од масивно-кристалните карпи застапени се базичните — дијабаз и габро. Додека до образување на почва врз елувij од дијабаз дошло на помала површина (како на возвишението „Кратавец“) тоа врз елувij од габро се среќава на големи површини почнувајќи од „Студена Глава“ па преку Пoљана“ до над с. Сermенин. Габрото со ова се качува местимично до над 1300 м н. височина. Над с. Сermенин, во местноста „Скрт“ овие карпи се сменуваат со варовници кои излегуваат и на високопланинските пасишта кај „Две Уши“.

Над габрото почнувајќи некаде од кај „Мрша“ па преку „Флора“ и со известно заобиколување на варовниците кај „Две Уши“ па кон Коњска Река се простираат цврсти седиментни и метаморфни карпи и тоа во главно кварцити, кварцни бречи, аркози и хлоритски шкрилци.

КАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВЕНИТЕ РАЗЛИЧИЈА И ЗАКОНИТОСТ ВО НИВНАТА ПОЈАВА

Теренските испитувања покажаа а лабораториските потврдија дека на релативно ограничено пространство под влијание на една шумска формација дошло до образување на почви кои меѓусебно суштествено се разликуваат по својот состав и својства. Тоа е последица на разликите кои се јавуваат во почвообразувањето а во врска со разнообразието на другите фактори и почвообразователните услови на различни височини. Водечката улога на биолошкиот фактор се пројавува различито во

врска со другите фактори од кои и не може да биде издвоен тој фактор. А и буковата шумска формација не е еднообразна. Се јавуваат разлики во нејзиниот состав. Се издвојуваат повеќе типови букова шума.

Најчесто дошло до образување на кафеави горски почви. Тие изразито доминираат. Но и во рамките на овие почви се јавуваат осетни разлики што зборува дека тие овде се застапени со повеќе свои подтипови, родови и други пониски систематски единици.

Во најнискиот дел на теренот (опфатен со наше испитување под букова шума), во местноста „Краставец“, се образувала заситена кафеава горска почва.

Според X. Ем изолирани букови состоини се среќаваат и во „... подрачјето со субмедитерански заедници од дабовиот регион...“ и дека „... овие букови заедници претставуваат особена субмедитеранска вријанта на подгорската букова шума“. Согласно ова сметаме дека кафеавата горска почва (проф. бр. 452) овде се образувала под *Fagetum submontanum submediterraneum* врз елувиј од дијабаз.

Падината каде што е копан профилот овде има источна, југо-источна экспозиција и е со нагиб од сса 20° .

По површина има образувано прилично дебела простирка (4—6 см) од лисја и ситни гранчиња. Во нејзиниот долен дел (кат) формата на лисјето наполно се губи. Органската материја е во напреднат стадиум на разлагање и придобива темно-кафеава до темно-црна боја. Истиот дел на простирката е програшен со ситни корења од буката.

Хумусниот хоризонт (A), со просечна моќност од 20 см, јасно се издвојува од под него лежечкиот В хоризонт. Неговата горна половина е темно-кафеаво обоена при влажна состојба, доста испрелестена со корења и со добро изразена грудчеста структура. Надолу тој се расветлува, станува покафеав но ја задржува грутчестата структура иако истата е послабо изразена и агрегатите полесно се распаѓаат во зрница. Исто и овој дел е испрелечен со корења.

В-хоризонтот заедно со преодот (BC) се спушта до 60 см длабочина. Истиот е црвеникаво-кафеав со синкаст одсјај, со поголем содржај на скелет, бесструктурен и послабо во него продираат корења. Во BC — подхоризонтот слабее црвената нијанса и се јавуваат синкасти мазотини. Овие синкасти мазотини се зајакнуваат во С-хоризонтот кој на длабочина од 73 см се заменува со CD-подхоризонт. Овој пак претставува силно хидратирана карпа дијабаз со малу образуван кафеав ситнозем.

Заситени кафеави горски почви се образувале воглавно и под *Fagetum submontanum* како што е случајот со проф. бр. 440 („Студена Глава“) и 247 („Скрт“). Поретко оваа шума се развива

и на слабо незаситени кафеави горски почви (степен на заситеност 80—50%). И во проф. бр. 440 во неговиот површински дел дошло до извесно спуштање на степенот на заситеноста под 80% (до 7 см длабочина). Но бидејќи поголемиот дел (подлабокиот) од А хоризонтот и В-хоризонтот имаат висок степен на заситеност тоа со право ова почва се сврстува во заситени кафеави горски почви. А и вообично е при оваа првенствено да се има предвид степенот на заситеност на В-хоризонтот.

Секако дека покрај помалата надморска височина на која се јавува *Fagetum submontanum* за појавата на овие почви до-принесол почвообразувачкиот супстрат, елувиј од габро (проф. бр. 440) и варовник (проф. бр. 247).

Почвата образувана врз варовник покажува извесни морфолошки и аналитички разлики од другите заситени кафеави горски почви образувани воглавно врз габро. Тие разлики главно се состојат во појава на црвена нијанса во долниот дел на В-хоризонтот за да истата изразито се зајакне во С-хоризонтот. Почвата е пооструктурирана. Грудничестата до лешникасто-орешестата структура се запазува и во B_1 подхоризонтот за да во B_2 се изгуби или миње во груткаста.

Овие почви со оглед на специфичноста на супстратот на кого се должат некои нивни посебни својства, се издаваат како род, остаточно-карбонатни во рамките на кафеавите горски почви. Има автори, како и ние порано, што ги издаваат како подтип а и автори кои ги издигаат на ниво на почвен тип, кафеави почви врз варовник.

Треба да се спомене дека кафеавите горски почви остаточно-карбонатни покрај тоа што можат да бидат заситени исто така можат да бидат и незаситени. До појава на слабо незаситени и незаситени вакви почви доаѓа само на поголема височина во местностите „Скрт“ и „Две Уши“. Како потврда на ова е и незаситеноста на поплитките почви, односно кафеавите (браунизирани) хумусно-карбонатни почви (проф. бр. 113).

Во местноста „Мрша“ под *Fagetum submontanum pinosum nigrae* врз дијабаз, знатно видоизменет, се образувала слабо незаситена кафеава горска почва (проф. бр. 137). Хумусниот хоризонт на оваа почва заедно со преодот (AB) се спушта подлабоко до 35 см, и е жолтеникаво-кафеаво обоен за разлика од В-хоризонтот кој што е жолтеникаво-циметаст и изгледа позбиен бидејќи во него послабо продираат корења и содржи помалу хумус.

Шумата *Fagetum montanum* најчесто се среќава врз не-заситени кафеави горски почви (проф. бр. 108). До образување на овие почви најчесто дошло врз метаморфни и цврсти седиментни карпи, кои како што е порано речено, се простираат над масивот од габро. Незаситеноста на овие почви по правило расте

со зголемување на надморската височина и по секоја вероватност во највисоките делови минуваат во оподзолени кафеави горски почви образувани врз хлоритски шкрилци (проф. бр. 110). Во потврда на ова заборува екстремно киселата реакција (дури во водна суспензија), јасната текстурна диференцијација (на илестата фракција) и некои морфолошки карактеристики. Под A_1 подхоризонтот, кој што е изразито темно-кафеав (поради големата содржина на хумус) се образувал A_2 подхоризонт со многу посветло обвојување за да В хоризонтот стане жолтеникаво-кафеав. Жолтата нијанса кон С хоризонтот се зголемува. Но секако за да точно се утврди процесот на оподзолување потребно е понатамошно испитување и насобирање на повеќе фактичен аналитичен материјал.

Профилот бр. 110, претставник на оподзолените кафеави горски почви, ископан е под самите пасишта на „Флора“, на надморска височина сса 1680 м, при нагиб од 18° и на падина со источна експозиција.

Во местноста „Асан Чешма“ на сосем блага падина и под *Fagetum montanum-aliosum*, на надморска височина сса 1360 м ископан е профил (бр. 139) на кафеава горска оглеена почва образувана врз кварцити. Овде кафеаво-темниот А хоризонт со расветлување надолу се заменува со жолтеникаво-кафеав В хоризонт за да овој мине во BCg и подолу во CgD подхоризонти со жолтеникаво-зеленикаво обвојување. По целата длабочина, а поготово во својот дел профилот беше влажен.

На сосем блага падина, скоро заравната површина, во местноста „Пољана“ под *Fagetum montanum abietosum* врз елувиј од габро се образувала почва со изразита текстурна диференцијација но без јасно површинско оглејување. Дошло до образување на кафеава псевдоподзолеста почва (проф. бр. 106). Под простируката (A-подхоризонтот) се јавува сивожолтеникаво-кафеав A_1 подхоризонт за да на длабочина од 8 см сивата нијанса се изгуби и почвата стане нешто позбиена. На длабочина пак од сса 45 см се јавува изразито позбиен кафеав со црвенкова нијанса В-хоризонт.

Кафеавите горски почви остаточно-карбонатни почнувајќи од најниската граница на буковата шума во местноста „Скрт“ па се до високопланинските пасишта кај „Две Уши“ испреплетени се со хумусно-карбонатни почви. Тие се со различна длабочина, а со тоа и во различен стадиум на еволуција и минување во кафеави горски почви. Овде (согласно вегетациската карта) и не може да се повлече граница, јасно да се издвои *Fagetum submontanum* од *Fagetum montanum*. Од овие почви во табелите се дадени резултати од анализите само за кафеава (браунизирана)

хумусно-карбонатна почва (проф. бр. 113) која претставува преод кон кафеавите горски почви и во својот горен дел (површинскиот слој) е незаситена. Профилот е копан под самите високопланински пасишта на „Две Уши“, значи на надморска височина сса 1680 м. Во овој профил не можеше јасно да се издвои A_0 од A_1 и затоа е издвоен преоден подхоризонт, A_0A_1 кој што е темно-кафеав и со прашкаста структура за да под него A хоризонтот стане жолто-кафеав. A AB подхоризонтот во долниот свој дел (под 28 см) поприма црвеникаво-кафеаво обожување и станува изразито позбиен.

ЗАКОНИТОСТ ВО ПРОМЕНАТА НА НЕКОИ ПОЧВЕНИ СВОЈСТВА

Теренските испитувања покажаа дека постои една општа законитост по вертикалата во појавата на кафеавите горски почви под букова шума. Во нејзиниот долен појас се скреќаваат заситени кафеави горски почви кои со височината се заменуваат со слабо незаситени, незаситени (неоподзолени) и во највисокиот дел местимично и со оподзолени.

Во доста широкиот вертикален појас на кафеавите горски почви локализирано се скреќават и кафеави горски отлеени, кафеави псевдоподзолести и хумусно-карбонатни почви. Нивната појава е условена од местимичната специфичност на почвообразувачките услови а во врска со плиткоста на елювијумот од варовник, благоста па дури и заравнетоста на некои падини и зголеменото влажење со надојдување на вода од страна. На некои од овие почви, како што видовме порано, се јавуваат и други типови букова шума.

Во врска со појавата на повеќе почвени различија (типови и подтипови) може да се извлечат редица најопшти законитости на почвените белези и својства.

Споредувањето на механичкиот состав покажува дека распоредот на илестата фракција е скоро равномерен по длабочина на профилот кај заситените кафеави горски почви образувани врз базични магмени карпи и варовници во најнискиот дел на буковата шума (проф. бр. 452). Со зголемување на височината дојдува до нејзино поголемо насобирање на В-хоризонтот, а и воопшто по длабочина на профилот (проф. бр. 440, 247). Склони сме да прифатиме дека до ова дошло не само поради оглинувањето *in situ* (својствено за овие почви) но и поради испирање на честички (појава на лесиваж) во почвите на повисоките места каде има и поголемо нивно влажење.

МЕХАНИЧЕН СОСТАВ (по Н. Качински),

Табела бр 1

d mm	Horizont и дебобо- чина на почвената проба см	Кръглер mm	Размери на фракциите									Почва Tip на шума Геотопки супстрат
			1,00—0,25	0,25—0,10	0,10—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,0001	0,0001—0,00005	0,00005—0,00001	0,00001—0,000005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
452	A ₁	0—9	32,79	17,56	9,20	28,11	9,36	18,14	17,63	45,13	Заситена кафеава горска	
	A ₂	9—18	23,10	17,77	14,12	25,59	8,62	15,88	18,02	42,52	F. submontanum subme-	
	B ₁	23—33	34,86	22,81	3,15	35,18	6,63	12,86	19,37	38,86	diteraneum	
	B ₂ C ₁	41—51	23,99	16,95	15,00	25,67	6,74	15,27	20,37	42,38	дијабас	
	C ₃ D	73—83	30,27	21,37	16,80	21,51	6,64	13,18	20,49	40,31		
440	A ₁	0—7	22,96	13,99	15,57	27,95	9,65	20,68	12,16	20,68	Заситена кафеава гор- ска	
	A ₂ B ₁	10—20	19,69	13,19	12,68	29,33	9,70	20,20	14,90	44,80		
	B ₂	38—48	16,30	11,80	11,75	30,48	8,54	18,33	19,10	45,97	F. submontanum	
	B ₃ C ₁	48—60	8,83	7,36	8,12	35,22	8,80	18,39	22,11	49,30	габро	
	B ₃ C ₂	60—74	5,40	3,07	11,01	38,42	10,68	15,05	21,77	47,50		
247	A ₁	0—12	4,78	11,17	8,98	25,98	12,54	25,79	15,54	53,87	Остаточно-карбонатна	
	A ₂	12—25	5,47	10,80	11,36	27,08	12,74	22,60	15,42	50,76	заситена кафеава горска	
	B ₁	28—38	1,95	7,75	8,51	27,03	12,52	24,11	20,03	56,71	F. submontanum	
	B ₂	50—60	1,47	5,84	5,45	18,77	11,97	27,80	30,17	69,94	варовник	
	CD	76—86	36,46	10,36	7,60	28,11	13,31	24,39	16,23	53,93		
137	A ₁	0—14	24,50	22,22	10,84	20,53	9,23	21,96	15,22	46,41	Слабо незаситена кафе- ава горска	
	A ₂	14—29	24,16	26,29	13,09	19,70	8,32	21,14	11,46	40,52		
	A ₂ B ₁	29—45	23,49	28,13	13,96	17,74	8,18	20,88	11,11	40,17	F. submontanum pinosum	
	B ₂	55—65	11,04	30,39	16,18	15,70	6,85	19,30	11,58	37,73	nigra	
	B ₃ D	74—92	20,48	32,32	13,91	12,32	10,94	20,21	10,30	31,45	дијабас	

Табела бр. 1а

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	A ₁	0—11	29,29	23,51	32,62	17,61	7,89	8,83	9,54	26,26	Незаситена кафеава горска	
	B ₁	43—63	33,92	23,48	33,43	20,71	7,69	6,98	7,71	22,38		
	C	72—82	40,39	25,48	32,77	23,27	8,02	6,00	4,46	18,48		F. montanum
110	A ₁	0—10	38,52	32,58	16,76	34,06	4,59	5,63	6,38	16,60	Оподзолена кафеава гор.	
	A ₂	10—23	36,68	19,91	17,07	36,16	9,05	11,45	6,36	26,86		
	B ₁	23—33	52,27	20,09	12,06	27,04	9,33	19,95	11,53	40,81		F. montanum
110	B ₂	50—60	55,75	25,67	13,02	16,57	7,71	22,54	14,49	44,74	хлоритски шкрилци	
	B ₃ C ₁	73—91	57,45	30,61	12,78	20,48	7,75	16,54	11,84	36,13		
	C ₂	100—110	51,84	31,25	12,71	25,39	6,42	16,02	6,79	29,23		
106	A ₁	0—6	10,29	12,40	7,70	26,87	12,01	25,75	15,27	53,03	Кафеава	псевдоподзол-
	A ₂	8—18	2,85	8,27	6,02	24,99	11,14	28,66	20,92	60,72		
	B ₁	50—60	0,00	3,95	2,66	19,20	8,82	19,66	45,71	74,19		
139	B ₂	75—85	0,37	8,29	10,43	19,93	7,62	14,82	38,91	61,35	F. montanum	абетосум
	C	130—140	0,95	2,13	4,94	24,85	13,64	27,09	27,35	68,08		
	A ₁	0—13	24,98	19,76	9,73	26,02	10,82	20,41	13,26	44,49		
139	A ₂ B ₁	13—32	20,78	21,71	11,53	21,16	11,10	23,94	10,56	45,60	Кафеава горска оглеена	
	B ₂	40—50	20,70	22,73	10,90	21,72	9,63	19,20	15,82	44,65		
	CgD	73—93	22,24	19,84	10,49	22,29	12,71	19,89	14,78	47,38		F. montanum
137	A ₁	4—15	1,01	5,68	2,61	23,11	13,14	28,37	27,09	68,60	кафеава (браунизирана)	
	AB	15—28	0,93	2,05	2,29	15,42	8,47	24,57	47,20	80,24		F. montanum
											варовник	

До изразито поголемо преместување на илестите честички од горе надолу дошло кај кафеавите псевдоподзолести почви (проф. бр. 106) при што односот на истите меѓу А и В хоризонт станува 1:3. Овие почви истовремено заедно со почвите обраズувани врз варовници се и најтешки-лесно-глиниести (А хоризонт) до средно глиниести (В-хоризонт).

И профилот на оподзолената кафеава горска почва е издиференциран по однос содржината на илестата фракција (проф. бр. 110). Во В-хоризонтот нејната содржина е и за два пати поголема од А-хоризонтот. Исто така до нејзино изразито зголемување по длабочина на профилот доаѓа и кај хумусно-карбонатните почви. Но не може да се заборува за некоја строга законитост во распоредот на илестите честички по длабочина на профилот кај слабо незаситените, незаситените (неоподзолени) кафеави горски и кафеавите горски оглеени почви.

По правило со височината, без оглед дали се работи за кафеави горски или други почви, се зголемува количината на хумусот. Разбираливо е дека таа количина условена е и од други фактори: типот на шумата, нејзината развиеност, експозицијата, нагибот и др.

Оштето земено pH вредностите опаѓаат со височината. Заситените кафеави горски почви се неутрални до слабо кисели (сем во некои случаи каде површинскиот слој може да е умерено закиселен), слабо незаситените се умерено кисели до кисели, незаситените (неоподзолени) кисели до многу кисели и оподзолените многу до екстремно кисели. Реакцијата пак на кафеавите горски оглеени, кафеавите псевдоподзолести па во голема мера и на хумусно-карбонатните почви (во горниот дел на профилот) по правило е иста како на оние кафеави горски почви во чија зона се наоѓаат.

Како кај кафеавите горски така и кај другите почви никите вредности на pH се во врска со преовладувањето на супституциониот A1 над H. Оштето може да се рече дека поширокиот однос меѓу супституциониот A1 и H, во корист на првиот, води кон пониски вредности за pH. Така додека кај некои заситени кафеави горски почви супституционен A1 воопшто не се јавува и тие се неутрални, тој кај оподзолените може да биде 40—50 пати повеќе застапен од H. Кај овие почви и pH вредностите се најниски.

Одејќи по вертикалa по правило опаѓа количината на адсорбирани земноалкални катјони (за чие истиснување е употребен $n\text{NaCl}$) и кога се работи за ист матичен супстрат (габро) и ист механичен состав. Има случаји кога и при изразито пофин механичен состав на почвата и ист матичен супстрат количината на адсорбираните земноалкални катјони е многу помала воколку почвата е на поголема надморска височина. Ова е секако последица што во почвата дошло до наголемување на вторични

ХЕМИСКИ СВОЈСТВА

Табела бр. 2

Година на почвената проба	Хоризонт и дължина на почвата см	Минерални състави %	рН	Супитуциона киселост (по Со- колов) в мес				Адсорбиран катюна въ пещ				Среден за- съдържание на калций и магнезий в почвата	Среден за- съдържание на калций и магнезий в почвата	Постапни за разстъ- пата mg/100 г почва		
				H ₂ O	nKCl	H ⁺	Al ⁺⁺	Сума	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
452	A ₁	0—9	5,07	0,246	6,56	5,32	0,05	0,00	0,05	30,19	8,86	39,05	3,41	91,96	55	35
	A ₂	9—18	3,01	0,158	6,47	4,82	0,06	0,00	0,06	29,07	9,40	38,47	3,86	90,88	50	16
	B ₁	23—33	1,32	0,087	6,60	4,62	0,06	0,00	0,06	29,12	9,37	38,49	3,31	92,08	50	12
	B ₂ C ₁	41—51	0,63	0,098	6,82	4,65	0,05	0,00	0,05	30,68	12,07	42,75	2,86	93,72	56	15
	C ₃ D	73—83	0,44	0,045	6,82	4,38	0,11	0,00	0,11	26,65	15,04	41,69	3,16	92,95	52	13
440	A ₁	0—7	5,90	0,259	5,54	4,48	0,13	0,12	0,25	17,34	4,31	21,65	8,39	72,07	44	22
	A ₂ B ₁	10—20	2,28	0,133	6,16	4,32	0,05	0,12	0,17	12,21	5,89	18,03	4,01	81,80	34	10
	B ₂	38—48	1,45	0,076	6,24	4,18	0,04	0,24	0,28	14,57	8,40	22,97	3,41	87,07	15	8
	B ₃ C ₁	48—60	0,77	0,077	6,23	4,09	0,11	0,26	0,37	16,13	9,69	25,82	3,21	88,94	33	11
	B ₃ C ₂	60—74	0,45	0,042	6,44	4,34	0,04	0,13	0,17	11,14	8,09	19,23	2,46	88,65	22	10
247	A ₁	0—12	7,88	0,347	6,13	5,28	0,16	0,06	0,22	26,08	4,02	30,10	5,91	83,58	30	28
	A ₂	12—25	4,64	0,261	6,32	5,15	0,08	0,12	0,20	21,06	3,48	24,54	5,09	82,82	30	14
	B ₁	28—38	2,95	0,195	6,55	5,26	0,06	0,09	0,15	21,31	3,40	24,71	3,42	87,84	30	12
	B ₂	50—60	1,10	0,085	6,73	5,32	0,09	0,01	0,10	21,81	3,08	24,89	2,20	91,87	24	13
	CD	76—86	0,76	0,063	7,92	7,05								19	12	
137	A ₁	0—14	9,64	0,347	5,61	4,62	0,14	0,20	0,37	10,48	10,17	20,65	7,92	72,27	38	48
	A ₂	14—29	5,91	0,254	5,52	4,43	0,13	0,29	0,42	8,91	5,96	14,87	7,53	66,38	20	28
	A ₂ B ₁	29—45	4,38	0,195	5,62	4,32	0,07	0,33	0,40	7,75	5,42	13,17	6,73	66,18	42	22
	B ₂	55—65	1,92	0,107	5,65	4,13	0,04	0,37	0,41	8,62	3,95	12,57	4,77	72,49	38	18
	B ₃ D	74—92	1,32	0,112	5,82	4,07	0,06	0,41	0,47	7,54	3,06	10,60	4,49	70,24	26	8

Табела бр. 2а

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	A ₁	0—11	12,62	0,438	5,23	4,17	0,27	1,26	1,53	7,96	2,34	10,30	11,96	44,86	32	22
	B ₁	43—63	3,21	0,138	5,38	4,28	0,05	1,92	1,97	1,01	2,01	3,03	7,24	29,50	23	15
	C	72—82	0,43	0,033	5,47	4,31	0,04	0,84	0,88	0,78	1,23	2,01	3,06	39,64	15	6
110	A ₁	0—10	17,61	0,869	4,07	3,26	1,03	4,55	5,58	11,07	4,77	15,84	28,80	35,48	11	18
	A ₂	10—23	8,15	0,572	4,48	3,60	0,37	5,72	6,09	4,12	1,85	5,97	19,37	23,01	5	8
	B ₁	23—33	6,32	0,490	4,62	3,77	0,11	5,19	5,30	3,07	1,69	4,76	16,77	22,10	14	7
106	B ₂	50—60	3,97	0,326	4,67	3,98	0,11	3,35	3,46	1,52	1,07	2,59	10,90	19,19	14	6
	B ₃ C ₁	73—91	2,66	0,221	4,87	3,92	0,14	2,97	3,11	1,52	1,02	2,54	8,83	21,09	11	5
	C ₂	100—110	0,76	4,92	3,97	0,14	2,17	2,85	2,00	0,38	2,38	7,35	24,45	9	7	
139	A ₁	0—6	7,03	0,375	5,47	4,32	0,19	0,43	0,62	9,53	0,92	10,45	8,30	55,73	11	20
	A ₂	8—18	4,22	0,223	5,16	4,00	0,20	1,66	1,86	6,80	3,43	10,23	8,46	56,30	35	18
	B ₁	50—60	1,54	0,096	5,16	3,88	0,21	2,45	2,66	9,38	6,47	15,85	8,17	65,98	13	35
113	B ₂	75—85	1,06	0,071	5,15	3,82	0,17	2,29	2,46	9,16	6,88	16,04	7,52	68,08	10	28
	C	130—140	0,82	0,065	5,17	3,82	0,09	2,23	2,32	9,84	3,18	13,02	6,09	68,13	13	17
	A ₁	0—13	9,61	0,303	4,97	3,97	0,30	1,08	1,38	8,23	3,83	12,06	12,50	49,10	30	16
139	A ₂ B ₁	13—32	4,76	0,238	5,07	3,97	0,06	1,76	1,82	1,72	2,99	4,71	9,15	33,98	21	7
	B ₂	40—50	1,83	0,165	5,16	3,94	0,06	1,55	1,61	0,75	1,76	2,51	6,47	27,95	40	6
	CgD	73—93	0,69	0,069	5,30	3,83	0,60	0,99	1,05	1,85	3,92	5,77	4,54	55,96	24	3
113	A ₀ A ₁	0—4	—	—	4,07	3,47	1,43	0,68	2,11	30,07	2,63	32,70	23,69	58,29	90	14
	A ₁	4—15	3,60	0,211	5,76	4,47	0,21	0,17	0,38	17,28	3,65	20,93	5,42	79,43	8	7
	AB	15—28	2,46	0,145	6,12	4,65	0,15	0,06	0,21	23,01	3,10	26,11	4,55	85,15	10	8

минериали со помала адсорптивна способност во споредба со почвите кои се образувале на помала надморска височина. Таков е случајот со профилите бр. 452, 440 и 106. Најмногу адсорбирани Ca и Mg јони има во проф. бр. 452 кој се наоѓа најниско а најмалу во проф. бр. 106 кој е на поголема височина. Исто така знатното зголемување количината на хумус со височината не води исто кон знатно зголемување на адсорбирани земноалкални катјони. Ова е знак дека тие катјони главно се врзани за глиnestите минериали и дека опаѓа адсорптивната способност на хумусот кон овие катјони со височината. Значи настануваат промени во квалитетот, составот на хумусот.

Само хумусно-карбонатните и кафеавите горски остаточно-карбонатни почви задржуваат релативно поголема способност за адсорбирање на земноалкални катјони и кога се расположени на поголема надморска височина. Само кај овие почви и содржината на илестите честички е доста голема.

Почвите според Wohltman се обезбедени со азот. (Анализирана е фракцијата на честички помали од 0,25 mm). А со лесно достапен за растенијата фосфор според A1-методата обезбеденоста им е различна, почнувајќи од слаба до многу добра. (За анализа земен е ситнозем, честички помали од 1 mm). Се забележува дека оштето земено најдобро обезбедени со фосфор се кафеавите горски почви образувани врз базични еруптивни карпи (проф. бр. 452, 440, 137). Но ова не се однесува и за кафеавите псевдоподзолести почви и кога се тие образувани врз такви карпи. Обезбеденоста на почвите со калиум е поуедначена. Тие се средно до добро обезбедени со овој елемент.

ЗАКЛУЧОК

Испитувањето на почвите под букова шума во потезот Демиркаписко-Коњска Река, Гевгелиско покажа дека флексата од шума на *Fagetum submontanum submediterraneum* на возвишението „Краставец“, во близината на Демир-Капија, се развива врз заситена кафеава горска почва. Врз овие почви во најголема мера се развива и шумата *Fagetum submontanum*. Но оваа шума се развива и врз слабо незаситени кафеави горски почви и кафеави (браунизирани) хумусно-карбонатни почви (во местноста „Скрт“).

Слабо незаситените кафеави горски почви во местноста „Мрша“ послужиле и како подлога за развој на *Fagetum submontanum pinosum nigrae*.

Со зголемување на надморската височина и појавата на *Fagetum montanum* се јавуваат незаситени (неоподзолени) и локализирано на највисоките места оподзолени кафеави горски почви.

Шумата *Fagetum montanum* делумно се јавува и врз кафеави хумусно-карбонатни почви (во местноста „Две Уши“).

Во местноста „Польана“ под *Fagetum montanum abietosum* се оформиле и кафеави псевдоподзолести почви. А пак врз кафеави горски отлеени почви во местноста „Асан Чешма“ се јавува *Fagetum montanum aliosum*.

ЛИТЕРАТУРА

Бояциев, Т., Кабакчиев И., Минчева М.: Върху кафявите горски почви и в същинска Средна Гора и централната част на Стара Планина. Почвование и агрохимия, № 1, София, 1969.

Герасимов И. П.: Почвы Центральной Европы и связанные с ними вопросы физической географии. АН СССР, Москва, 1960.

Голубев И. Ф.: Почвоведение с основами геоботаники. „Колос“, Москва, 1970.

Зонн В. С.: Горно-лесные почвы хвойных и буковых лесов Болгарии. БАН, София, 1961.

Зонн В. С.: Высокогорные лесны е почвы восточного Тибета. „Наука“, Москва, 1964.

Зонн В. С.: О бурых лесных и бурых псевдоподзолистых почвах Советского Союза. V сб.: „Генезис и география почв“. „Наука“, Москва, 1966.

Зонн С. В.: Еуроземообразование, псевдоподзолообразование и подзолообразование. Почвоведение № 1, Москва, 1966.

Зонн С. В.: О процесах подзоло — и псевдоподзолообразования и проявления последнего в почвах СССР. Почвоведение № 3, Москва, 1969.

Макаров В. Т; Ремезев Н. П.: Почвоведение с основами земледелия. Изд-во Московского университета. Москва, 1966.

Руднева Е. Н.: Почвенный покров Закарпатской области. АН СССР, Москва, 1960.

Спировски Ј.: Кафеави горски почви во триагалникот Ресен — Крушево — Кичево. Збор. на зем. шум. фак., кн. XVII, Скопје, 1965.

Трашлиев Х., Нинов Х.: Особености на съвременния почвообразувателен процес при кафявите горски почви: Почвование и агрохимия № 4, София, 1969.

Ханс Ем: Екологија и типологија на шумите. Скрипта Скопје, 1965.

Цеков С., Ризовски Р.: Вегетациска карта на Кожуф Планина. Рачкопис, Скопје.

Гогушевски д-р Милан и Хаџи Георгиев д-р Кочо

ПРОУЧУВАЊЕ ФОРМАТА НА ТОПОЛОВИТЕ СТЕБЛА ОД
КЛОНОТ *POPULUS EUROAMERICANA* CV I — 214,
ОДГЛЕДУВАНА ВО СР МАКЕДОНИЈА

УВОД

Еден од најстарите и најмногу применуваните методи за изразувањето на стеблената форма е ползувањето на така наречените видови броеви. Видовите броеви преставуваат однос помеѓу волуменот на стеблото и волуменот на цилиндерот со дијаметар и височина еднаква со дијаметарот и височината на стеблата, односно $f = \frac{V}{W}$, каде f означува видовиот број, V — волуменот на стеблото и W — волуменот на цилиндарат.

Според Müller, кон крајот на 18 век Paulsen дошол до заклучок дека видовите броеви можат да се користат при пресметувањето волуменот на посечените стебла. Тој дал предлог за дијаметар на цилиндерот да се зема дијаметарот на 1,83 м. од височината на стеблото. Потоа Hosfeld, препорачува да се зема дијаметарот на 1,30 метра од земјата.

Видовите броеви добиени при користење на градновисочинскиот дијаметар се наречени „Стари видови броеви“.

При кубирањето на стоечките стебла разликуваме три вида стари видови броеви: на деблото, на јадрото дрво и целото стебло со гранките.

Видовиот број на деблото се однесува за стеблото без гранките, додека видовиот број на јадрото дрво се однесува за оној дел од стеблото кој е подебел од 7 сантиметра. Видовиот број на целото стебло ги обфаќа и гранките.

Постои видов број и на самите гранки.

Видовиот број на деблото ја изразува формата на стеблата, додека видовите броеви на јадрото дрво и целото стебло со гранките, повеќе преставуваат фактор кој го редуцира волуменот на цилиндерот до волуменот на јадрото дрво и волуменот на стеблото со гранките.

Smalian и Presler ги предложиле така наречените „Нормални видови броеви“. Тие се базираат на дијаметрите кои се во тесна зависност од височината на стеблото ($\frac{h}{n}$).

Обикновено овој дијаметар се зема на $1/20$ или на $1/10$ од целата височина на стеблото.

Hohenadel своите нормални видови броеви ги нарекол „Вистински видови броеви“. Тој за дијаметар на цилиндарот го зема дијаметарот на $1/10$ од височината на стеблото.

Вистинските видови броеви се бележат со грчката буква $\Delta_{\text{e}, \text{o}}$.

Во СССР на видовите броеви работеле Тјурин и Захаров и др.

Во Бугарија на тоа најповеќе работале Сираков и Духовников. Духовников своите видови броеви ги нарекол „Натуранли“. Тој волуменот на стеблото не го срамнува со волуменот на цилиндарот, туку со волуменот на едно стебло кое е средно по форма.

Во литературата се познати уште таканаречените „Апсолутни видови броеви“. При овие видови броеви за дијаметар на цилиндерот се зема дијаметарот при основата на стеблото.

Во практиката како што беше нагласено за сега најширока примена наоѓаат старите видови броеви.

Во литературата се среќаваат имиња на автори кои се противници на видовите броеви (како например Viminauer, Tur и др.).

ОБРАБОТКА НА СОБРАНИОТ МАТЕРИЈАЛ

Како основен материјал при овој наш труд ни послужија податоците од 210 моделни стебла одсечени во плантажата кај Mrзенци — Гевгелиско.

За да ги пресметаме старите видови броеви на стеблата, најнапред ги одредивме волумените на деблата, на јадрото дрво и на целите стебла од гранките, а потоа и волумените на соодветните цилиндри. Волумените ги пресметнавме со помош на сложената формула на Huber. Што се однесува до волумените на гранките, нив ги пресметнавме по простата формула на Huber.

Во нашиот случај добиените волуеми од 210 моделни стебла ги искористивме за добивање на видовите броеви и тоа:

$$— \text{на деблото} \quad f_s = \frac{V_s}{W}$$

$$— \text{на јадрото дрво} \quad f_d = \frac{V_d}{W}$$

$$— \text{на целото стебло} \quad f_b = \frac{V_b}{W}$$

Ползувајќи ги горенаведените формули, најнапред на сите стебла од кланот *Roridulus euroamericana* cv. I — 214 ги пресметавме старите видови броеви на деблото (f_s), на јадрото дрво (f_d) и на целото стебло со гранките (f_b). На база добиените резултати понатаму ги пресметнавме средноаритметичките големини на споменатите стари видови броеви кои изнесуваат:

— за деблото	$f_s = 0,460$
— за јадрото дрво	$f_d = 0,394$
— за целото стебло со гранките	$f_b = 0,477$

Од горе изнесеното се гледа дека најголем средно-аритметички стар видов број има целото стебло со гранките, потоа деблото, а најмал јадрото дрво.

Ако ги распределиме стеблата во степени по видовите броеви преку 0,02, ќе ги добиеме вредностите наведени во таб. 1.

Табела 1

Стари вид. броеви на деблото f_s	0,300	0,340	0,380	0,420	0,460	0,500	0,540	0,580	0,620	0,660	0,700	0,740
Број на стеблата	4	10	38	41	38	28	22	12	5	1	2	5
Процент %	2	5	18,5	20	18,5	13,5	11	6	2	0,5	1	2

Табела 2

Стари вид. бр. на јад. дрво f_d	0,300	0,340	0,380	0,420	0,460	0,500	0,540	0,580	0,620	0,660	0,700	0,740
Број на стеблата	1	20	45	32	13	0	0	0	0	0	0	0
Процент %	0,5	18	41	28,8	11,7	0	0	0	0	0	0	0

Табела 3

Стари вид. бр. на цел. стабло f_b	0,300	0,340	0,380	0,420	0,460	0,500	0,540	0,580	0,620	0,660	0,700	0,740
Број на стеблата	1	6	16	46	54	36	21	10	4	2	3	5
Процент %	0,5	3	8	22	26	17	10,5	5	2	1	1,5	2,5

При разгледувањето на податоците во горенаведените табели се констатира дека:

- старите видови броеви на деблата варираат од 0,300 до 0,740
- старите видови броеви на јадрото дрво варираат од 0,300 до 0,460
- старите видови броеви на стеблото со гранките варираат од 0,300 до 0,780

Од истите податоци се гледа дека 90% од стеблата имаат стари видови броеви:

- на деблата од 0,340 до 0,580
- на јадрото дрво од 0,340 до 0,420
- на целото стебло со гранките од 0,340 до 0,580

Старите видови броеви зависат не само од формата на стеблата, туку и од нивните височини. За да се констатира тоа стеблата ги распределивме во степени по височина и за секој степен ги пресметнавме средноаритметичките видови броеви. Добиените резултати се дадени во табела 4


Табела 4

Степени по височина во метри	Средноаритметички стари видови броеви		
	f_s	f_d	f_b
1	2	3	4
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	0,666	—	0,666
5	0,593	—	0,593
6	0,519	—	0,519
7	0,495	—	0,495
8	0,546	—	0,546
9	0,508	—	0,508
10	0,497	—	0,497
11	0,447	0,383	0,489
12	0,486	0,393	0,489
13	0,476	0,386	0,478

	1	2	3	4
14	0,442	0,384	0,459	
15	0,423	0,398	0,442	
16	0,393	0,412	0,442	
17	0,416	0,410	0,442	
18	0,410	0,388	0,425	
19	0,386	0,374	0,409	
20	0,373	0,372	0,403	
21	0,345	0,356	0,404	
Сред. аритм. за сите ст.	0,460	0,394	0,477	

Ако изнесените бројки за поодделните височински степени ги изразиме графички, би добили испокршени криви линии. Видливата испокршеност на кривата се должи на малиот број моделни стебла во поодделните степени по височина.

За да добиеме највероватни вредности за видовите броеви на тополовите стебла, извршивме графичко израмнување на искршените криви линии во графиконот 1. Така ги добивме израмнетите криви линии на старите видови броеви за деблото, јадрото дрво и целото стебло со гранките.



Графикон 1

Од израмнетите криви линии ги одчитавме вредностите на старите видови броеви при одделните степени по височина. Добиените вредности се дадени во таб. 5.

Степени по височина во метри	Израмнети стари видови броеви		
	f_s	f_d	f_b
3	—	—	—
4	0,640	—	0,640
5	0,593	—	0,593
6	0,562	—	0,562
7	0,540	—	0,540
8	0,517	—	0,523
9	0,503	—	0,510
10	0,488	—	0,497
11	0,475	0,240	0,485
12	0,460	0,327	0,475
13	0,447	0,365	0,465
14	0,437	0,387	0,456
15	0,425	0,402	0,446
16	0,413	0,408	0,437
17	0,400	0,398	0,430
18	0,393	0,388	0,420
19	0,382	0,378	0,413
20	0,373	0,369	0,406
21	0,367	0,360	0,398
22	0,360	0,352	0,392
23	0,355	0,344	0,387
24	0,347	0,339	0,382
25	0,345	0,335	0,380
26	0,340	0,331	0,376
27	0,337	—	0,373
28	0,334	—	0,371
29	0,330	—	0,368
30	0,327	—	0,365

ДИСКУСИЈА

За да се добие една појасна и поодредена претстава за формата на стеблата кај тополата од клонот cv. J—214 одгледувана во условите на СРМ — Гевгелиско подрачје, извршивме споредување на проучените стари видови броеви со истите на истиот клон топола одгледувана во условите на Италија (во околината на Удине). За плантажите во околината на Удине од страна на Guglielmo — Ghisi се изработени двовлезни масови таблици за

јадрото дрво — над 6 см. на тенкиот крај. Бидејќи во тој труд на споменатите автори нема дадено податоци за видовите броеви, из-

Vd

вршиме пресметување на истите по формулата $fd = \frac{g^{1,3} h}{Vd}$.

Во таа формула fd — е градновисочинскиот или стариот видов број за дрвото над 6 см. на тенкиот крај, Vd — е дрвната маса извадена од споменатите двовлезни масови таблици, $d^{1,3}$ е кружната површина на соодветен граден дијаметар ($d_1, 3$), а h — е височината односно должината на стеблатата од соодветниот граден дијаметар.

Пресметнатите по тој начин видови броеви на одделните степени по височина за тополата од клонот *Populus euroamericana* с.в. J—214 одгледувана кај Удине во Италија се следните:

Степени по височина	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Видов број	0,548	0,530	0,518	0,509	0,500	0,493	0,490	0,488	0,487	0,486	0,490	0,492

Од предните податоци и од графикон 1 се гледа дека кривата за видовите броеви на Guglielmo-Ghisi и кривата за нашите видови броеви — се прилично разликуваат. Стеблата одгледувани во условите на Италија се далеко пополнодрвни во споредба со стеблата одгледувани кај нас. Причината за тоа нешто е секако начинот на одгледувањето на плантажите кај нас.

За да ја потврдиме предната општа констатација извршивме пресметување на дрвната маса на една група одсечени тополови стебла во плантажата кај Мрзенци. Дрвната маса ја одредивме по Италијанските, а потоа по изработените од нас двовлезни масови таблици за истата плантажа.

Податоците од извршеното пресметување се дадени во табела 6.

Табела 6

Степени по дебелина	Број стебла	Дрвна маса над 7 см. по наши таблици	Дрвна маса над 6 см. по таб. на Guglielmo-Ghisi	Разлика
10	14	0,560	1,260	+ 0,700
15	25	2,675	4,150	+ 1,475
20	28	5,880	7,599	+ 1,719
25	15	5,163	6,369	+ 1,206
30	11	5,589	7,027	+ 1,438
35	10	7,083	8,840	+ 1,757
40	1	0,941	1,175	+ 0,234
Ce	104	27,891	36,420	+ 8,529

Од напред изнесените податоци е видливо дека вкупната дрвна маса на кубираните 104 стебла изнесува и тоа:

— По нашите масови таблици	27,891 м ³
— По Италијанските таблици	36,420 м ³

И овде значи се гледа дека двовлезните масови таблици изработени за тополовите плантажи од клонот cv. I—214 одгледувани во околината на Удине даваат поголеми резултати. Тоа од своја страна покажува дека стеблата од коишто истите се составени имаат поголема полнодрвност.

Точната дрвна маса на одсечените 104 стебла, одредена по секциската формула на Хубер, изнесува 28,097 м³. Разликата помеѓу оваа вистинска дрвна маса и масата пресметана по нашите масови таблици изнесува — 0,206 м³ или изразено во проценти — 0,7%. Разликата при пресметувањето на дрвната маса по Италијанските масови таблици изнесува + 8,323 м³ или + 29,4%.

И овие неколку податоци јасно го потврдуваат основниот заклучок дека тополовите стебла од клонот cv I—214, одгледувани во околината на Гевгелија — СРМ, имаат послаба полнодрвност, одколку стеблата од истиот клон одгледувани во околината на Удине. Причината за тоа е секако различниот начин на стопанисување и одгледување на плантажите кај нас и во Италија.

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE STAMMFORME VON DIE PAPEL — POPULUS EUROAMERICANA CV. I—214 GEPFLEGT IN SR MAZEDONIEN

Goguschewski und Hadži-Georgiew

Z u s a m m e n f a s s u n g

In diesem Arbeit hat der Verfassern die Stammform von die Papeln (*Populus euroamericana* CV I-214 untergesucht.

Auf Grund dieser Untersuchungen der Verfassern sind zu eine bedeutende Folgerung gekommen. Die ist folgende: Bei die Papeln Stämme, die sind in Italien gepflegt die Vollholzigkeit ist voll besere als diese bei die Stämme die sind in S.R. Mazedonien gepflegt.

Инж. К. Стојаноски

ЗА КОНСТРУКТИВНИТЕ СПОДОБРУВАЊА КАЈ АВТОРЕДУКЦИОНИОТ ТАХИМЕТАР ДАЛТА И ТОЧНОСТА КОЈА СЕ ПОСТИГНУВА ПРИ МЕРЕЊЕТО НА ДОЛЖИНИ И ВИСИНСКИ РАЗЛИКИ КОГА НАКЛОНЕТОСТА НА ТЕРЕНОТ Е ПОМЕГУ 0° И 10°

Фабриката за изработка на геодетски инструменти Карл Цајс од Јена од неодамна го има пуштено во продажба авторедукциониот техиметар Далта 010, кој во однос на поранешниот авторедукционен тахиметар Далта 020 има извесни конструктивни сподобрувања, кои првенствено се однесуваат до стабилизаторот на висинскиот индекс и до дијаграмот.


Стабилизаторот на висинскиот индекс претставува механичко клатно кое и изработено на принципот на воздушен амортизер, а се наоѓа во левиот носач од дурбинот, сл. 1.

Со помошта на стабилизаторот на висинскиот индекс, вертикалниот круг се доведува мошне брзо во исправна состојба, за која цел кај другите техиметри се ползува висинската либела. Тоа значи дека при мерењето на вертикални агли, како и при тахиметриското снимање на детал, нема потреба да се губи време околу доведувањето на меурот од висинската либела да врвуни, што е инаку случај кај сите тахиметри кои не се опремени со стабилизатор на висинскиот индекс. Свен тоа се избегнува и штетното влијание врз мерењата кое настанува поради непотполното доведување на вертикалната оска од тахиметарот во идеално вертикална положба. Грубите, пак, грешки кои настануваат поради заборавањето висинската либела да се наврвуни, кај Далта 010 се наполно исклучени.

Како визуерна оска служи главната зрака која минува низ пресекот од вертикалната црта и темелната крива од дијаграмот, сл. 2.

Дијаграмот, за разлика од поранешниот техиметар Далта 020, содржи наместо три висински криви четири и тоа со константите **10, 20, 50 и 100**. (Подвлечените вредности од константите се застапени и кај дијаграмот од Далта 020). Со новоконструираниот

дијаграм во кој е содржана и кривата за висини со константа 50, овој авторедукционен тахиметар се има здобиено, со оглед на точноста која може да се постигне при определувањето на висинските разлики со истите можности кои ги поседува авторедукциониот тахиметар RDS од фабриката Wild. Кај дијаграмот од Далта 010 освен кривата за должини со константа 100 е конструирана и кривата за должини со константа 200, која се ползва во исклучителни случаи, на пример кога на релативно куси растојанија се има пречки во здогледувањето, односно кога е видлив само мал дел од летвата.




Сл. 1

При работа со инструментот Далта 010 може да се ползува било која летва за нивелирање или за техиметрија. Фабриката, пак, испорачува летви без долни извлекувач поради што не е можно да се постигне висината на инструментот да е еднаква со висината на реперот на летвата, т.е. да е $i = R$. Имено, реперот

кај Далта лётвата, сл. 3, е нанесен, со оглед на подножјето од лётвата, на висина од 1,40 м.

3



Сл. 2


Поделбата на лётвата расте во две насоки и тоа нагоре и надолу почнувајќи од реперот.

Лётвата се поставува во вертикална положба со помош на центрична либелка која има осетливост од $25'$. Во извесни случаи, кога се бара поголема точност, пожелно е да се има потпирачи за лётвата. При отчитувањето врз поделбата од лётвата потребно е вертикалната црта од дијаграмот да е поставена во средината од лётвата, така што таа ќе ги допира поделбените црти, сл. 4.

Ако лётвите се употребуваат за нивелирање, или за определување на растојанија според Рајхенбаховиот начин, со инструмент со три конца, тогаш отчитувањата испод реперот од лётвата се земаат во натамошните пресметувања со негативен предзнак. Случајот при нивелирање е објаснет, на пример, со слика 5.

При мерењето на должини темелниот круг се поставува на реперот или на некоја заокружена десиметарска вредност. Потоа, со пресекот од вертикалната црта и кривата за должини се врши отчитување врз поделбата од лётвата. Тогаш, хоризонталното растојание се добива според $D = k_D \cdot l_D$, каде што k_D е соодветната константа 100 или 200, а l_D е отсечокот на лётвата помеѓу темелниот круг и соодветната должинска крива.


Висинската разлика помеѓу пресвртната оска од дурбинот и местото на летвата кое е погодено со пресекот од вертикалната




Сл. 3

црта и темелниот круг се добива според $h = k_H \cdot l_H$, каде што k_H ја означува соодветната константа $+10, +20, +50, +100$ или $-10, -20, -50, -100$, од употребената висинска крива, а l_H

е отсечокот на летвата помеѓу темелниот круг и соодветната висинска крива.



Сл. 4



Сл. 5

Пример во врска со сл. 4.

$$\begin{array}{rcl} \text{Хоризонталното растојание } D' \text{ изнесува } 0,292.100 & = & 29,2 \text{ м} \\ \text{односно } 0,146.200 & = & 29,2 \text{ м} \end{array}$$

$$\text{Висинската разлика, } h, \text{ изнесува } 0,217.(-20) = -4,34 \text{ м}$$

$$\text{Висината од стојалишната точка е } = 217,50 \text{ м}$$

Разликата помеѓу висината од инструментот, $i = 1,45$ м, и местото кое е навизирано со темелниот круг, v , (во случајов $v = R = 1,40$ м е

$$\text{Сметковната висина } H' = H_i + (i - v) \text{ е}$$

Мерената висинска разлика, h изнесува


Висината на теренската точка на која е поставена летвата изнесува

$$\begin{array}{rcl} (i - v) & = + 0,05 \text{ м} \\ & = 217,55 \text{ м} \end{array}$$

$$h = -4,34 \text{ м}$$

$$H_t = 213,21 \text{ м}$$

Поместувањето на хоризонталниот лимб, кога се мерат хоризонтални агли според репетиционата метода, се врши со посебен репетиционен урефай, кој се состои од репетициона стегалка (39) и ослободувачки лост (38), сл. 6. Со посредство на



Сл. 6

пристегнување на надолу на репетиционата стегалка, хоризонталниот лимб бидува пристегнат цврсто кон горниот дел од инструментот. При вртењето на горниот дел од инструментот,

тогаш заедно со него се врти и лимбот што значи дека отчитувањето на лимбот останува непроменето. Со лесен притисок врз ослободувачкиот лост (38) во насока на вертикалната оска од инструментот лимбот станува одвоен од горниот дел од инструментот и е неподвижен кога горниот дел се врти околу вертикалната оска.

Кога инструментот не е во употреба, репетиционата стегалка треба секогаш да е во отворена положба, т.е. не смее да биде пристегната. Тръба да се внимава на тоа, пристегнувањето и отпуштањето да се изведува мошне внимателно и секогаш во вертикална насока, односно да не се употребува странична делувачка сила. Репетиционата стегалка и ослободувачкиот лост треба да се пристегнуваат со умерена сила а со посредство на врвот од прстот.

Во врска со ректификацијата, фабриката гарантира дека деректификацијата на многуте услови кои овој инструмент треба да ги задоволи е исклучена. Единствено доаѓа во обшир испитувањето и ректификацијата на цевкестата и центричната либелла што се наоѓаат на алхидадата. Постапката околу тоа е иста како и кај другите инструменти. Евентуалната преостаната колимациона грешка се отстранува, кога се потребни поточни мерења, со набљудување во обете положби од дурбинот.

Пред да се отпочне со работа со овој инструмент потребно е да се испита функционирањето на стабилизаторот на висинскиот индекс. За таа цел потребно е најпрво инструментот точно да се хоризонтира, а потоа да се навизира кон некоја маркантна далечна точка, која треба да лежи во правецот на вертикалната оска и еден од положбените вијоки. Потоа, со посредство на положбениот вијок што е во правецот на визурата се наведнува инструментот сè додека отчитувањето на вертикалниот лимб не биде изменето за $4'$. По повторното визирање на далечната точка мора да се добие првобитното отчитување на вертикалниот лимб што е знак дека стабилизаторот на висинскиот индекс функционира исправно. Во спротивно инструментот треба да се испрати до фабриката или до нејзиниот застапник за да се отстрани неисправноста во функционирањето на стабилизаторот на висинскиот индекс.

При хоризонтална визура, за случај клатното од висинскиот индекс слободно да се клати, отчитувањето на вертикалниот лимб треба да изнесува 90° . Ако тоа не е случај тогаш грешката од висинскиот индекс може да се востанови и отстрани на следниов начин. Се визира во обете положби од дурбинот кон некоја маркантна точка, која не е поставена превисоко, и се отчитуваат зенитните агли. Аритметичката средина помеѓу првото отчитување и дополнната на другото отчитување до 360° ја претставува вистинската вредност од зенитниот агол. Поновно се визира кон точката во првата положба од дурбинот и со поместувањето на


клатното од висинскиот индекс се доведува во видното поле од микроскопот правото отчитување на зенитниот агол. За да се постигне тоа потребно е шесте вијока од капакот што се наоѓа на левиот носач од дурбинот, сл. 6, да се одвртат и капакот да се симне. Вијоците за ректификација со помошта на кои се отклонува грешката од висинскиот индекс се означени со (83) на сл. 1. Овие вијоци се одвртуваат сè додека не допрат до носачот од дурбинот, при што клатното од висинскиот индекс се поместува. Поместувањето на клатното се врши сè додека во микроскопот за отчитување не се добие вредноста од аритметичката средина од мерениот зенитет агол. Притоа смее само еден од вијоците за ректификација да налега на носачот. По извршената ректификација треба и другиот вијок за ректификација да се разлабави. Погорните вијоци (81) од индексното клатно не треба во описаната постапка да земат учество. По извршената ректификација работите од капакот треба заради што подобра заптивност да се намачкаат со масти ослободена од киселини и капакот поново да се запарафи.

После секое отстранување на грешката од висинскиот индекс потребно е да се испита дали е сликата од дијаграмот во исправна положба, а тоа ќе биде случај ако пресечната точка од обете висински криви $+10$ и -10 лежи врз вертикалната црта кога отчитувањето на вертикалниот лимб изнесува 90° . Исправната положба од дијаграмот се воспоставува во фабриката. Ако се случи сликата од дијаграмот да не е во исправна положба, тогаш вијокот (80), сл. 6, што е во форма на тркалезен капак, се симнува и со вијоците за ректификација (82), сл. 1, се доведува пресечната точка од висинските криви $+10$ и -10 да биде точно врз вертикалната црта од дијаграмот. Притоа, се разбира, отчитувањето на вертикалниот лимб треба да изнесува 90° .

При испитувањето на условите кои свој инструмент треба да ги задоволи се констатира дека не беше исполнет условот според кој при хоризонтална визура отчитувањето на вертикалниот лимб треба да изнесува 90° . По исполнувањето на овој услов на начин кој е веќе објаснет се пристапи и кон исполнувањето на условот според кој пресечната точка од обете висински криви $+10$ и -10 треба да лежи врз вертикалната црта од дијаграмот кога отчитувањето на вертикалниот лимб изнесува 90° .

Со така ректифицираниот инструмент беа извршени теренски испитувања за да се востанови точноста со која може да се мерат должините и висинските разлики во подрачјето од 5 м до 130 м. Притоа за должините е употребувана константата 100, а за висинските разлики се употребувани константите ± 10 и ± 20 . За таа цел, на благонаклонет терен во надолжен смисол и со нешто поизразита наклонетост во напречен смисол, беа поставени, со оглед на времето со кое се располагаше, 34 точки, рас-

поредот на кои е видлив од сл. 7. Земено е распоредот на точките да прилега на распоредот на точките кај надолжниот и напречните профили од комуникациите.




Сл. 7

Должините помеѓу точките 1 и 2, 2 и 3, ..., 7 и 8 се мерени со челична пантлика косо по теренот, а потоа се редуцирани на хоризонт. Со инструментот Далта 010 се мерени оптички должините од точките 3 и 6 кон останалите точки од надолжниот и напречните профили. По тој начин измерени се 52 должини со што е создадена можност мерените должини со Далта 010 (D_i) да може да се споредуваат со сметковно добиените должини (D_s) кои се добиваат по пат на разрешувањето на соответствните правоаголни триаголници, сл. 8.

Врз основа на извршените споредувања составени се за подрачјата од 5—30м, 50—80 м и од 100—130 м таблици во кои се пресметани отстапувањата $v = D_s - D_i$ како и квадратите од отстапувањата, vv , за да може да се пресметаат средните грешки со кои се изразува постигнатата точност при мерењата. Притоа како точни мерења се земени должините D_s што се добиени по сметковен пат. Заради заштеда овде ќе биде дадена само една од

трите таблици и тоа онаа која се однесува за должините што се мерени и пресметувани во подрачјето од 5 до 30 м.



Сл. 8

Врз основа на податоците дадени во приложената таблица, средната грешка со која се определувани должините со Далта 0110 е пресметана според

$$m_D = \pm \sqrt{\frac{[vv]}{n}},$$

каде што n е бројот на мерењата. Таа за подрачјето од 5 до 30 м изнесува:

$$m_D = \pm \sqrt{\frac{0,0142}{19}} = \pm \sqrt{0,000747} = \pm 0,027 \text{ мет.}$$

Таблица бр. 1. (Мерени и сметковно добиени должини за подрачјето од 5 м до 30 м)

Од точка до точка	D_i	D_s	$v = D_s - D_i$	vv
1	2	3	4	5
3 — 5'	24,3	24,28	- 0,02	0,0004
— 6'	22,1	22,10	± 0,00	0,0000
— 7'	21,0	21,03	± 0,03	0,0009
— 2	20,0	20,00	± 0,00	0,0000
— 8'	25,1	25,15	± 0,05	0,0025
— 9'	15,3	15,30	± 0,00	0,0000
— 10'	6,2	6,18	- 0,02	0,0004
— 11'	15,8	15,86	± 0,06	0,0036
6 — 15'	23,9	23,91	± 0,01	0,0001

1	2	3	4	5
— 5	20,0	19,98	— 0,02	0,0004
— 16'	21,3	21,34	+ 0,04	0,0016
— 17'	25,4	25,45	+ 0,05	0,0025
— 18'	15,8	15,81	+ 0,01	0,0001
— 19'	7,5	7,50	± 0,00	0,0000
— 20'	13,3	13,28	— 0,02	0,0004
— 21'	32,7	32,72	+ 0,02	0,0004
— 7	30,0	29,98	— 0,02	0,0004
— 22'	31,0	30,99	— 0,01	0,0001
— 23'	33,2	33,22	+ 0,02	0,0004
				0,0142
				=
$n = 19$				[vv]

Резултатите за средните грешки за подрачјата од 50 до 80 м и од 100 до 130 м се следниве:

за подрачјето од 50 до 80 м, за $n = 21$ е $m_D = \pm 0,054$ мет.,
за подрачјето од 100 до 130 м, за $n = 12$ е $m_D = \pm 0,083$ мет.,
односно за подрачјето од 5 до 130 м, за $n = 52$ е

$$m_D = \pm 0,055 \text{ мет.} \doteq \pm 0,06 \text{ мет.}$$

Востановувањето на точността со која се определуваат висините е извршено врз основа на споредувањето на релативните кофи добиени по пат на генерален нивелман со релативните кофи добиени со посредство на Далта 010. Во приложената таблица бр. 2 е дадена таа споредба и тоа и овој пат само за точките во подрачјето од 5 до 30 м. Имено, заради заштеда овде се изостави

Таблица бр. 2. (Коти добиени по пат на нивелирање и со инструментот Далта 010)

Број на точката	Кота на точката добиена					Отстапувања	
	со нивелир	со Далта 010	$D_i =$	$k_H =$	$\pm v$	vv	
1	2	3	4	5	6	vv	
5'	206,643	206,66	24,3	20	— 0,017	0,000289	
6'	205,485	205,50	22,1	20	— 0,015	0,000225	
7'	203,937	203,94	21,0	10	— 0,003	0,000009	
8'	202,675	202,68	20,0	10	— 0,005	0,000025	
9'	200,417	200,40	25,1	20	+ 0,017	0,000289	
	200,797	200,80	15,3	20	— 0,003	0,000009	

1	2	3	4	5	6	7
10'	204,199	204,20	6,2	20	- 0,001	0,000001
11'	207,442	207,49	15,8	50	- 0,048	0,002304
15'	303,173	203,17	23,9	10	+ 0,003	0,000009
5	204,936	204,94	20,0	10	- 0,004	0,000016
16'	206,213	206,21	21,8	10	+ 0,003	0,000009
17'	207,614	207,62	25,4	10	- 0,006	0,000036
18'	207,902	207,91	15,8	10	- 0,008	0,000064
19'	206,571	206,57	7,5	10	+ 0,001	0,000001
20'	203,547	203,55	13,3	10	- 0,003	0,000009
21'	204,120	204,13	32,7	10	- 0,010	0,000100
7	205,864	205,87	30,0	10	- 0,006	0,000036
22'	207,107	207,11	31,0	10	- 0,003	0,000009
23'	208,332	208,33	33,2	10	+ 0,002	0,000004

0,003444

$n = 19$

=

[vv]

вени таблици за подрачјата од 50 до 80 м и од 100 до 130 м, а ќе бидат дадени само крајните резултати кои се однесуваат и до тие подрачја.

Врз основа на податоците, дадени во приложената таблица, средната грешка со која се определувани висините со Далта 010, при употреба на константите за висини ± 10 и ± 20 , изнесува за подрачјето од 5 до 30 метри:

$$m_H = \pm \sqrt{\frac{0,003444}{19}} = \pm \sqrt{0,000181} = \pm 0,0134 = \pm 0,013 \text{ мет.}$$

Резултатите за средните грешки за висините, за подрачјата од 50 до 80 м и од 100 до 130 м, за $k_H = 10$ и $k_H = 20$ се следниве:

за подрачјето од 50 до 80 м, за $n = 21$ е $m_H = \pm 0,017$ мет.,
за подрачјето од 100 до 130 м, за $n = 12$ е $m_H = \pm 0,020$ мет.,
односно за подрачјето од 5 до 130 м, за $n = 52$, е

$$m_H = \pm 0,017 \text{ мет.} \pm \pm 0,02 \text{ мет.}$$

Од добиените резултати за средната грешка за долните и средната грешка за висините, за трите наведени подрачја, како и за целото подрачје од 5 до 130 м, може да се рече следново.

Средната грешка $m_H = \pm 0,06$ мет. (за целото подрачје) покажува дека со Далта 010 е можно да се мерат долните со

точност која се бара при мерењето на должини со челична пантлика од 50 метри (освен за оние должини кои се мерат со наголемена точност). Имено, оваа средна грешка би можела да се спореди со дозволеното отстапување при директното мерење на должини со челична пантлика од 50 м за терен од I категорија, кое се пресметува според формулата $\Delta_l = 0,007 \sqrt{d}$. (Правилник за државно премерување II и III дел, таблица 4-1). Во тој случај споредбата ќе изгледа како следува:

За подрачјето	$\Delta_l =$	$m_d =$
од 5 до 30 мет.	0,02 — 0,05 мет.	$\pm 0,027$ мет.
од 50 до 80 мет.	0,05 — 0,07 мет.	$\pm 0,054$ мет.
од 100 до 130 мет.	0,08 — 0,09 мет.	$\pm 0,083$ мет.

Висините, односно висинските разлики, со овој инструмент се добиваат со машине задоволителна точност, особено кога се употребуваат константите ± 10 и ± 20 , кои, инаку, при мерењата најповеќе доаѓаат предвид. Добиените средни грешки за овој случај би можеле да се споредат со дозволените отстапувања помеѓу резултатите од првото и второто мерење на висинските разлики добиени тахиметриски (Правилник за државно премерување II и III дел, таблица 11-1), Во тој случај споредбата ќе изгледа како следува.

За подрачјето	Δ (за наклонетост на теренот од 0° — 5°) =	$m_h =$
од 5 до 30 мет.	0,08 мет.	$\pm 0,013$ мет.
од 50 до 80 мет.	0,08 — 0,10 мет.	$\pm 0,017$ мет.
од 100 до 130 мет.	0,12 — 0,13 мет	$\pm 0,020$ мет.

Од дадената споредба се гледа дека средната грешка, m_h , е околу 6 пати помала од дозволените отстапувања, Δ .

Вака добирите резултати се добиени во прв ред со оглед на внимателноста во работата како и поради поволните временски услови. Имено, мерењата беа вршени при облачно време, во месец август, а помеѓу 7h и 18h. При такви временски услови, како што е познато, рефракцијата е сведена практично на нула. Во вертикална положба летвата е поставувана со помош на ректифицирана центрничка либелла, а освен тоа се употребувани и потпирачи. Со тоа грешката која настанува поради наклонот на летвата нема дојдено до виден израз. Преостанува дека најголем

улив врз точноста при мерењето на должини и висински разлики имала грешката во проценувањето при отчитувањето врз поделбата од летвата, за која може да се земе дека изнесува 0,05 см.

При помалку поволни временски услови можно е за средните грешки за должините и висините да се добијат за нешто поголеми износи, кои, меѓутоа, ќе бидат сепак во границите на дозволените отсталувања.

Во врска со овој инструмент може да се спомне и следново: должината на дурбинот изнесува 224 мм, наместо 210 мм (кај Далта 020). Пречникот на хоризонталниот круг изнесува 96 мм наместо 94 мм, а тежината на инструментот е од 4,9 кг. намалена на 4,7 кг. Посебно е згодно што новите Далта летви имаат тежина од 4,4 кг., наспротив на поранешните летви чија што тежина изнесува 6,5 кг.

Инструментот Далта 010 може освен за паралактичко мерење на должини да се употреби и за бусолно премерување ако му се угради кружна бусола. Со уградувањето, пак, на така наречената масичка за картирање можно е детаљот да се картира во текот на самото снимање. Имајќи го тоа предвид, се гледа дека Далта 010 се има здобиено со голема универзалност во неговата примена.

Врз основа на досега изложеното може да се донесат следниве заклучоци:

1. Со инструментот Далта 010 е можно при мерењата во вонградските подрачја да се постигне и поголема точност во добиените резултати од онаа која е предвидена со правилничките прописи за овој вид инструменти.

2. Со помошта на стабилизаторот на висинскиот индекс се има можност работата на теренот да се одвива поудобно и побрзо со што е можно ефектот во работата да се наголеми.

3. Далта 010 може да се употребува како нивелир за изведување на техничкиот нивелман ако му се угради нивелациона либелка која се испорачува по желба на купувачот. Меѓутоа, со овој инструмент е можно да се изведува нивелирање со задоволувачка точност и без да ме е уградена нивелациона либелка, така што хоризонталната визура ќе се постигнува со тоа што отчитувањето на вертикалниот лимб ќе се дотерува да изнесува 90°.

4. Во комбинација со хоризонтална летва за паралактичко мерење на должини со која би се мереле растојанијата кај оперативниот полигон и тахиметриски летви со помошта на кои би се врцело тахиметриско снимање на детаљот, овој инструмент може да дојде до виден израз при снимањето на појасеви за потребите на проектирањето на комуникациите. Продуктивноста на работата би се наголемила значително особено во тешките (брдовити и планински) терени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цимерман: Атлас геодетских инструментов — Загреб, 1960.
2. Förstner: Zur Genauigkeit von Reduktionstachymetern, Sonderdruck aus den „Allgemeinen Vermessungs-Nachrichten“ 1955, Heft 3, Berlin.
3. Лазаров: Споредба на резултатите добиени со базична летва, пантишка, РДХ, РДС и стаклени клинови, Зборник на Техничкиот факултет 1956/57, Скопје.
4. Fabrika Carl Zeiss Jena: Reduktionstachymeter Dahlta 010, Gebrauchsleitung.

ÜBER DIE KONSTRUKTIVEN VERBESSERUNGEN DES REDUKTION-TACHYMETERS DAHLTA UND DIE GENAUIGKEIT DIE BEIM MESSEN VON ENTFERNUNGEN UND HÖHENUNTERSCHIEDEN ERHALTEN WERDEN KANN, WENN DIE NEIGUNG DES TERRAINS ZWISCHEN 0° UND 10° IST

Zusammenfassung

Der Author wirft zuerst einen kurzen Rückblick auf die Neuerungen in der Konstruktion des Reduktions-Tachymeters Dahlta, besonders für den Kurvenkreis und für die Funktion der Höhenindexstabilisierung. Darauf folgt die Beschreibung der Prüfungsmethode die bei der Untersuchung über die Genauigkeit der Längen- und Höhenmessungen angewandt wurde. Auf Grund der ausgeführten Messungen kommt der Author zum Beschluss, dass man mit dem Dahlta 010 genauere Resultate bekommen kann als es der Fall war bei früheren Konstruktionen des Reduktions-Tachymeter. Er fand für die verschiedenen Messbereiche d.h. von 0—30 m, von 50—80 m und von 100—130 m, folgende mittlere Messfehler:

für die Längen:

$$m_D = \pm 0,027 \text{ m}, \quad m_D = \pm 0,054 \text{ m}, \quad m_D = \pm 0,083 \text{ m}$$

für die Höhenunterschiede:

$$m_H = \pm 0,013 \text{ m}, \quad m_H = \pm 0,017 \text{ m}, \quad m_H = \pm 0,020 \text{ m}.$$

Der Author betont dass diese Resultate bei sehr günstigem Wetter erhalten wurden, und bei schlechtem Wetter möglicherweise etwas grössere Fehler zu erwarten sind.

Er glaubt dass dieser Reduktions-Tachymeter in den kombinierten Arbeiten mit den horizontalen Latten, für die paralaktischen Längenmessungen, und Tachymeterlatten für die Geländeaufnahmen, sich gut bewähren würde im gebirgigen Gelände bei Kommunikationsbauten. Man könnte dadurch eine grössere Arbeitsproduktivität bei genügender Genauigkeit erhalten.

Инж. Георги Павлески — Скопје

НЕКОИ ПРОБЛЕМИ ВО ВРСКА СО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПЛАСМАНОТ НА ЛЕКОВИТИТЕ БИЛКИ

Користењето на лековитите билки кај нас се уште не наоѓа на тоа место, кое треба да го зазема според богатството и застапеноста на видовите, кои се сретнуваат на многуте локалитети. Сметаме дека причините за ваквата состојба треба да се бараат повеќе во субјективните фактори. Наиме на оваа делатност недоволно се обрнува внимание, иако таа за некои краишта, посебно оние што се суштите се неразвиени и посиромашни, може да претставува прилично важен извор на приходи, а за фармацеутската и козметичката индустрија добра суровина за натамошна преработка. Не само тоа, лековитите билки често се мошне баран артикал за извоз. Со обзир на тоа дека оваа делатност не бара особени вложувања, или доколку такви бара, тоа се минимални, пожелено е од соодветни организации да ѝ се обрне внимание, за да се развие прошири и унапреди.

На ова место накусо би се задржале на некои побитни проблеми со кои се сретнува претпријатието „Алкалоид“ во областа на производството, откупот и пласманот на лековитите билки, указувајќи на важноста за нивно решавање.

Услови за производство

Може да се рече дека во нашата земја постојат доста поволни климатско-едафски услови за природен развој на лековитите билки. Релативно долг вегетационен период, поволни температури на воздухот и почвата, јачина на осветлувањето во текот на денот, поволни почвени услови и други фактори овозможуваат прилагодување на голем број лековити билки и нивно успешно виреење. За тоа ни зборуваат фактите кои произлегуваат од досегашното користење. Прилично голем процент од користените лековити билки расте по природен пат, без особена интервенција на човекот, давајќи задоволителни приноси. Меѓутоа, постојат услови некои од нив, со примена на соодветна технологија, да се одгледуваат по вештачки пат (плантаџирање). Секако дека при

овие услови приносите би биле подобри, а економичноста задоволителна. Досега се постигнати задоволителни резултати со плантажирање на ментата, босилакот, мајоранот, дигиталисот и др. Посебен интерес се поклонува на афционот, кој иако примитивно, со успех го одгледува нашиот индивидуален производител.

Специјализираното претпријатие „Алкалоид“ во Скопје, може да се рече дека во СР Македонија има најдолга традиција во манипулирањето со лековитите билки. Тоа презема мерки за проширување и унапредување на производството. Наиме организира производство на современ начин, со примена на механизација во сењето, прашањето, жнеенето и др. Тоа се бави со селектирање на некои видови кои се отпорни на мразевите. Во наредниот период претпријатието планира да премине на одгледување на некои поважни лековити билки во поголеми количини, со примена на современа агротехничка технологија. Во оваа матерija пожелно е да се ангажират и други научно-истражувачки организации и да придонесат кон побрзо и поуспешно решавање на проблемот.

Потреби и пласман

Нема сомневање дека секоја земја настојува да обезбеди сировина за својата индустрија од сопствени извори. Меѓутоа, се поставува проблемот за постојанен пласман на производството на поедини видови лековити билки. Досегашното искуство покажува дека настануваат прилично често осцилации во однос на побарувачката и пласманот на лековитите билки. Оваа појава предизвикува несигурност кај производителот. За да се избегнуват потешки последици и делумно да се ублажи состојбата, се налага држање на добро организирана и опремена комерцијална служба, која ќе го испитува пазарот и благовремено ќе му сигнализира на производителот, односно откупувачот, асортиранот кој наоѓа најдобра и сигурна поминувачка на пазарот.

И покрај ваквата состојба, може да се рече дека производството на медикаменти и drogi, базирани на билна сировина, постојано расте, иако не се исклучува порастот на производството по хемиски пат (синтетички). Соодветно на тоа и побарувачката на лековитите билки треба да расте. Не може да се рече дека е сосема исправно мислењето, дека само земјите со неразвиено стопанство се занимават со производството на лековитите билки. Наспротив, во технички развиените земји се чувствува знатен недостиг на сировина за хемиската и фармацеутската индустрија, а токму и тие се поголеми производители на дрогите. Меѓутоа, недостиг на сопствена работна сила и увоз на истата од други земји, знатно го посакчува производство. Поради такви причини, тие повеќе се ориентираат на увоз сировина во форма на лековити билки, кои понатаму ги преработуваат.

Нашата земја консумира прилична количина на лековити билки. Тие идат во директна употреба во форма на разни чаеви или се преработуваат во други дроги. Според приближителни податоци во Југославија годишно се троши над 300 тони камилица, над 200 тони липов цвет, над 2000 тони шипка, над 500 тони плодови и четини од смрека за производство на алкохолни пијалоци и етерични масла, над 1000 тони други лековити билки, кои служат за справање на разни специеси и др. Од година во година овие количини одат кон наголемување. Постои традиција кај народот, па и во фармацеутската индустрија, по која се претпопчитат лековите и дрогите од билно потекло. Како индикативен пример може да ни послужи големиот промет на единствената во наша земја аптека за лековити билки во Белград.

Како што напомнавме, проблемот за постојаноста на побарувачката на лековитите билки е една од поважните причини за варијабилноста на производството. Наиме, сите лековити билки не се ценети подеднакво, а соодветно на тоа секоја година не се барат во исти количини. Најчесто главен регулатор е надворешниот пазар, каде добар дел од нашето производство наоѓа пласман. Често пати во текот на годината неповолните климатски фактори негативно делуваат на приносите на лековитите билки. При таква ситуација се појавува коњуктура на светскиот пазар и се постигнуваат поповолни финансиски услови. Меѓутоа, се случува и обратно, на светскиот пазар се појавува голема количина од некои видови, што има за последица депресија. Пласманот на нашето производство доста често е реметен од силната конкуренција на земјите од Источна Европа, каде условите на привредувањето се нешто поинакви и каде борбата за освојување на пазарот е знатно позастрена.

Овие и некои други фактори не стават пред проблемот за размислување и усовршување технологијата од една страна, како и благовремено информирање на производителот за состојбата на пласманот, од друга страна. Усовршувањето на технологијата, покрај другото, би требало да се состои во посовремено манипулирање со сировината, нејзиното навремено прибирање, преработување, пакување, правилно ускладиштување и чување. Посебно можеби е од поголема важност установувањето методи за конзервирање на сировината (лековитите билки) за подлог период, особено во периодот на депресиите. Секако во оваа насока решавачка улога има видот и неговите физичко-хемиски особини и можностите за задржување на дрогата за подолг период.

Делови на лековити билки кои често се бараат на пазарот

Од една билка може да се собира еден или повеќе делови, кои понатаму се користат за одредени дроги. Кај нас растат бројни видови. Во разни краишта на земјата еден исти вид може да има различити имиња. За да се даде можност на поши-

рок круг луѓе, да ја запознаат листата и имињата на лековите билки и кои делови од нив се собираат, ги наведуваме поважните билки, односно нивните делови.

FLORES — ЦВЕТОВИ

- Crataegi c. f.* (Глог со лист)
Crataegi s. f. (глог без лист)
Helichrysi (смил)
Primulae c.c. (петопрст со чашка)
Pruni spinosae (трнинка)
Trifoli rubri (црвена детелина)
Violae tric. (шарена љубичица)

FOLIA — ЛИСТОВИ

- Convallariae* (момина солза)
Hyoscyami nig. (буника)
Malvae silv. (слез)
Melissae (маточина)
Myrtilli (боровинки)
Palntaginis lanc. (тесен тегавец)
Plantaginis maj. (широк тегавец)
Rubi fructicosi (калина)
Rubi idaei (малина)
Taraxaci (млечна козица)
Trifoli fibrini (горка детелина)
Uvae ursi (мечкино грозде)
Bosilek reb. (босилек дробен)
Hysoppi reb. (хисопи дробен)
Saturea (чувица)

SEMEN — СЕМИЊА

- Armenicae* (семки од кајсии)
Colhici (мразовец)
Cucurbita pero (семки од тикви)

TUBERA — КОМПИР

- Salep toto* (салеп цел)
Aconiti (марсова капа)

DIVERSAE — РАЗНО

- Capita papav. ne režana* (афионови шишарки не режани)
Capita papav. režani (афионови шишарки режани)
Lichen Quercus (дабова маховина)
Legumina phaseoli (љушти од грав)
Stigmata maydis (коса од пченка)
Secale cornutum (ржена гламница)
Stipitis cerasorium (дршки од вишњи)

HERBA — ГРАНКИ

- Asperulae odor.* (лазаркиња)
Chelidonii (росопас)
Hernarie glab. (килавица)
Myrtilli (боровинки)
Teucrium chamaed. (подабиче)
Violae tric. (шарена љубичица)

RADIX — КОРЕН

- Belladonnae* (лудо биље)
Gentianae (дива чемерика)
Primulae (петопрст)
Saponariae (чуен)
Taraxaci (млечна козица)
Urticae (коприва)
Althaeae dec. conc. (слез сецкан)

RHIZOMA — КОРЕНИШТА

- Vertari albi* (чемерика)
Polypodil (слика папрат)
Acori calami dec. tot (игирот)

FRUCTUS — ПЛОДОВИ

- Cynosbati toto sur* (шипки цели)
Cynosbati toto suv (шипки цели)
Cynosbati s.s. (шипки полутки)
Myrtilli (боровинки)
Juniperi (смрека)
Hipocastanae (див коштан)
Диви јабуки сурови
Диви јабуки суви
Sambuci (боз)

Скоро секоја година побарувачката, а соодветно на тоа и редоследот на наведените билки се менува. Тоа иде од постојаната осцилација во однос на понудата и побарувачката. Лековитите билки во трговина се групирани главно во три групи по редоследот на побарувачката. Меѓутоа и тутка нема постојаност. Може да се случи побарувачката да е поголема на едната за сметка на другата, и обратно. Сметаме дека во голема мера игра улога и напредокот на хемијата. Имено, воколку во некоја од светските лаборатории истражувачите успејат да установат важна активна материја во некоја дрога, тогаш истата одеднаш се бара и станува дефицитарна.

Класификацијата на лековитите билки по групи е наведена како што следува.

I група

Flores Chamomillae
Flores Calcatrippae
Flor. Crataegi site vrstii
Flores Cyani
Flores Tilliae
Flores Verbasci
Folia Convallariae
Folia Menthae pip.
Folia Majoranae
Folia Rubi fructic.
Folia Rubi idaei
Folia Uvae ursi
Herba Hernariae
Herba Teucrium
Flores Helichrysi
Radix Primulae
Radix Gentianae
Tubera Aconiti
Rhizoma Graminis
Rhizoma Vertari albi
Rhizoma Polypodii
Fr. Cynosbati site vrstii
Fructus juniperi
Fructus Myrtilli
Fructus Sambuci
Semen Colhici
Lichen Quercus
Secale cornutum

II група

Flores Bellidis
Flores Primulae
Flores Paoniae
Flores Malvae
Flores Milefolii
Flores Puni spinosae
Flores Sambuci
Flores Rhoeados paav.
Flores Trifoli rubri
Flores Violae tric.
Folia Castanae
Folia Melissae
Fol. Trifoli fibr.
Herba Artemisiae
Herba Asperulae
Herba Centauri
Herba Thymi scrp.
Herba Violae tric.
Rad. Althaeae dec.
Radix Belladonae
Radix Iridis
Radix Saponariae
Stigmata maydis
Folia Myrtilli

III група

Flores Farfarae
Flores Helianthii
Folia Belladonnae
Folia Coryli
Folia Plantaginis
Folia Symphyti
Folia Stramoni
Folia Trifoli fibrin
Folia Urticae
Herba Equiseti
Herba Hyperici
Herba Milefolii
Herba Origani
Radix Bardanae
Radix Ebuli
Radix Ononisidis
Radix Valeriana
Fubct. Crataegi
Fruc. Foeniculi
Fruc. Pruni spinosae
Legumina phaseoli
Stipitis Cerasorum
и многу др. артикли

Во последни години доаѓа до намалување на собирање лековитите билки. И покрај тоа, извозот на истите од година во година осетно се зголемува. Ова се должи на фактот што цените се во постојанен пораст и што извесен број други масово се извезува, додека разноврсните билки кои се извезуваат во мали количини и сурова состојба секоја година се намалуваат или бришат од извозните листи на извозниците. Масово се извезува маховината, смрека, шипки, печурки, боровница и уште некои артикли.

Претпријатието „Алкалоид“ конкретно има долгогодишно искуство и традиција со извозот на лековитите билки, и е спремно секогаш да даде стручна помош било на оние, кои се директно заинтересирани за беренje на билките, било на организации, кои сакаат да отпочнат со организирање откуп на своето подрачје.

По наше мислење, за подобрување состојбата во производството и собирањето на лековитите билки, би требало поактивно да се ангажираат некои шумскостопански организации, на чија територија постојат мошне поволни услови за оваа делатност. Има широка можност и за научно-истражувачките организации, кои својата активност треба да ја насочуваат кон селектирање на видовите и изнаоѓање методи за подобрување на технологијата. Откупните и преработувачките организации, во прв ред претпријатието „Алкалоид“, постојано да обезбедуваат благовремено прибирање и натамошно манипулирање со производите, посебно оние што се од поширок интерес за домашниот и надворешниот пазар.

Бран. Пејоски (Скопје)

**ВОВЕДУВАЊЕ НАСТАВА ПО ДРВНА ИНДУСТРИЈА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

УВОД

Врз основа на согласноста на Собранието на СР Македонија (Служ. весник од 24.12.1970), по предлог на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, со учебната 1970/71 е воведена настава и по дрвна индустрија, поточно речено механичка преработка на дрвото, како насока при Шумарскиот оддел.

Да се задржиме на неколку податоци за овој вид на настава во светот и кај нас. Прва специјализована настава од доменот на дрвината индустрија била воведена во 1934 година во Париз (Франција). Тоа е познатата Ecole Supérieure du Bois која и ден-денес работи. Во првите години наставата траела само 1 година, нешто подоцна 2 години а од 1959 година 3 години, колку е траењето и на другите инжињерски високи школи во оваа земја, со претходна строга селекција при уписот на студентите.

Во тек на самата Втора светска војна (1941), овој вид на настава, била воведена во Германија во тогашната Висока шумарска школа (Forstliche Hochschule) во Eberswalde (сега во Д.Р. Германија), но заради војната бројот на студентите бил многу мал (дипломирало 4 студенти). По војната овој вид на настава бил формиран на Универзитетот во Хамбург на тамошниот Природо-математички факултет каде и денес како оддел работи.

Во СССР исто така меѓу двете војни шумарската настава почнала да се диференцира на повеќе насоки од кој и за дрвна индустрија (механичка и хемиска преработка на дрвото).

По втората светска војна, доаѓа до силен развој на технологијата воопшто, а посебно, на дрвото во целина и се развива индустриското производство, што наложува формирање на дрвно-индустристка настава на голем број универзитети и високи школи (Бугарија, Романија, Полска, Чехословачка, Унгарија), односно воведување на специјализација за шумарски и други инжињери (Мадрид, Техеран а во последно време и Виена.).

Во нашата земја доаѓа до воведување на Универзитетска настава по дрвна индустрија, отпрвин во Загреб (1950), а нешто подоцна во Белград, односно Сараево, и пред кусо време и во Јубљана. Истовремено беа формирани и виши школи за дрвна индустрија со траење на наставата од две години со академско звање инжињер (во пракса наречени погонски инжињери). Овие школи беа со кус век на траење (Јубљана, Нова Градишта и Нови Сад), а денес ни една од истите не работи.

На Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, по барање на оперативата (ДИП — „Треска“ — Скопје) беше воведена настава од I степен по дрвна индустрија (погонски инженери) во учебната 1966/67 за 14 студенти, од кои до средината на 1971 дипломирале 13. Како една генерација од овој вид на студиум, по нејзино завршување, истата не продолжи.

Развојот на дрвната индустрија и во СР Македонија, наложува обезбедување на специјализирани и подобро теоретски подготвени кадри, што и беше причина за воведување на овој специјализиран студиум и на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје.

НАСТАВЕН ПЛАН

Наставниот план базиран на постојните југословенски планови за настава по дрвна индустрија, со незначителни измени или дополнувања е како следи:

I гдина	I сем.	II сем.
1. Висша математика	3 + 3	3 + 3
2. Нацртна геометрија со тех. цртање	3 + 3	3 + 3
3. Физика	3 + 2	3 + 2
4. Хемија	3 + 2	3 + 2
5. Социологија	2 + 0	—
6. Политичка економија	2 + 0	2 + 0
7. Дендрологија	—	2 + 2
8. Основи на народна одбрана	2 + 0	2 + 0
	18+10	18+12
	28	30

II година	III сем.	IV сем.
1. Техничка механика	3 + 2	3 + 2
2. Електротехника	3 + 2	3 + 2
3. Основи на машинство	2 + 2	2 + 2
4. Анатомија со технологија на дрвото	2 + 3	3 + 2
5. Основи на искористување на шумите	3 + 2	—
6. Аналитичка хемија	—	2 + 4
7. Основи на народна одбрана	2 + 0	2 + 0
	15+11	15+12
	26	27

III година	V сем.	VI сем.
1. Примарна преработка на дрвото	4 + 3	4 + 2
2. Хиротермичка обработка на дрвото	2 + 2	2 + 2
3. Дрвни конструкции	2 + 2	2 + 2
4. Дрвно-индустриско градежништво	2 + 2	2 + 2
5. Машини и алат за обработка на дрвото	2 + 2	2 + 2
6. Машини и уреди за транспорт	2 + 1	2 + 2
7. Защита на дрвото	2 + 2	2 + 2
	16+14	16+14
	30	30

IV година	VII сем.	VIII сем.
1. Финална преработка на дрвото	4 + 3	4 + 2
2. Хемиска преработка на дрвото	2 + 1	2 + 1
3. Внатрешна архитектура и проектирање	2 + 2	2 + 2
4. Проектирање на дрвно-индустриски погон	—	2 + 2
5. Економика на дрвната индустрија	3 + 0	2 + 1
6. Економика на дрвно-индустриските предприятия	3 + 1	2 + 2
7. Организација на дрвно-инд. претпр.	3 + 1	2 + 2
8. Трговина на дрвото	2 + 0	2 + 0
9. Дипломска работа	0 + 2	—
	19+10	18+12
	29	30

Мора да се истакне дека овој план при првата своја коректура, ќе мора да претрпи сосем мали измени, нарочно со воведување на некои нови предмети. Ние пред се мислиме на материјата од областа на синтетички материји, кои имаат се поголема примена во дрвната, а нарочито мебелната индустрија. Оваа настава е веќе воведена од некои факултети (Хамбург, Париз). Слична е положбата со настава од областа на програмирање, односно современо раководење на технолошките процеси и обработка на податоците. Овој предмет е веќе воведен на машинскиот факултет (каде се изведува настава по дрвна индустрија) во Сараево, понатака и во други факултети (Виена, Париз, Хамбург и др.).

Вероватно, во иднина може би ќе се наложи извесно мало диференцирање на наставата во последните семестри меѓу промарната и финалната преработка на дрвото, според потребите на развојот на дрвната индустрија.

На крај да напомнем дека во однос на потребни кадри за индустријата на целулоза, папир и картон студиумот се одвива на Технолошкиот факултет во Белград (кој има посебна катедра за оваа материја), односно на Електротехничкиот факултет во Бањалука кој има и посебен оддел за оваа индустриска област. Од друга страна, во оваа област на хемиската технологија на дрвото, се вклучуваат и дипломирани хемичари и технолози од општи профил.

EINFÜHRUNG DES UNTERRICHTES IN HOLZINDUSTRIE AN DER UNIVERSITÄT „CYRILL UND METHODIE“ IN SKOPJE

Anfangs des Schuljahres 1970/71 fing an der Unterricht für die Ausbildung höhere Stufe für die Holzwirtschaft an der Fakultät für Land-und Forstwirtschaft. Dr Unterricht wird dauern 8 Semester.

ДОМАШЕН И СТРАНСКИ ПЕЧАТ

ПРОФ. ДР. ИНЖ. РОКО БЕНИЌ „ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИИ“, ИЗДАНИЕ НА НАКЛАДНИ ЗАВОД „ЗНАЊЕ“
— ЗАГРЕБ 1971.

Книгата на Проф. Д-р Инж. Роко Бениќ, под горниот наслов, претставува прв обид да се обработи и систематизира материјата од областа на организацијата на работата во дрвната индустрија.

Со оваа книга Проф. Д-р Р. Бениќ пополнува една голема празнина што ја осекаат, со години на ред, студентите по дрвна индустрија и стручњаците што се бават со организацијата на работата во дрвно-индустристичките претпријатија. Студентите, со оваа книга, добиваат учебно помагало кое ќе им послужи при спремањето на испитот од предметот „Организација на дрвно-индустриското производство“ а стручњаци-те прирачник за решавање на практичните проблеми од областа на организацијата на работата во дрвно-индустристиските погони.

Во оваа книга, материјата од областа на организација на работата во дрвната индустрија е обработена и систематизрана во следните поглавија:

Увод — предмет на организацијата на работата

1. Развој и подрачие на организацијата на работата.

2. Производниот процес во дрвната индустрија.
3. Чинители на работниот процес.
4. Подобрување (рационализација) на работниот процес
5. Симплификација и стандардизација
6. Студија на времето и нормирање на работата
7. Планирање и подготовкa на работите
8. Контрола на квалитетот на производството
9. Аналитичка процена на работните места
10. Пресметка на заработка

Во првото поглавие е направен краток, но доста содржаен, осврт врз историскиот развој на проучувањето на работата и даден преглед на некои системи за проучување на работата.

Во второто поглавие се описаны одделните начини на производство, разработена е структурата на производниот процес во дрвната индустрија, даден е шематски приказ на разните токови на технолошките процеси, дефиниран е циклусот на производство; описан е ланчаниот систем на работа

и се прикажани видовите на ланчан систем- работа на конвеер, организацијата на работата на ланец, синхронизацијата на траењето на операциите; дадени се напатствија за изборот на типот на конвеверот и слично.

Во третото поглавие е направен осврт врз чинителите на работниот процес каде основната поента се фрла на човекот како главен покретач и носител на работниот процес.

Во четвртото поглавие се прави краток осврт врз историјата на рационализацијата на работниот процес; се прикажуваат фазите низ кои поминува работата при рационализацијата на работниот процес и се опишуваат основните принципи за рационализација на производните процеси.

Во петтото поглавие се дефинира поимот симплификација и диверзификација опишувајќи ги предностите и маните на едното и другото; се дефинира поимот стандардизација и се дава краток историски преглед на стандардизацијата во светот и во СФРЈ и се разработува проблемот за интерните стандарди во претпријатието.

Во шестото поглавие, кое е и најширокото поглавие во книгата, е направен ошт осврт врз нормирањето на работата; се дефиниран поимот норма и се прикажани задачите на нормирањето; се прикажани методите за нормирање, описана е техниката на снимањето на времето и прикажана е техниката на нормирањето во дрвна индустрија.

Во седмото поглавие е дефиниран поимот и е прикажана подел-

бата на подготовката на работата и се дава шема за поделбата на функцијата на раководењето со производството во претпријатието од аспект на планирањето на производството, подготовката на работниот налог и пратењето на работниот налог.

Во осмото поглавие се дефинира поимот контрола; се прикажуваат видовите на контрола; се обработува поимот и методот на контрола на квалитетот и се прикажува начинот на организацијата на контролата во претпријатието.

Во деветото поглавие е обработен проблемот на аналитичката процена на работните места при што е прикажан еден германски систем за процена на вредноста на работата на работното место во дрвната индустрија и е описан единствениот систем за аналитичка процена на работните места во СФРЈ.

Во десетото поглавие се обработуваат разните системи на наградување.

На крајот на книгата се дава преглед на околу 73 наслови користени за составувањето на учебникот.

Имајќи го предвид сето досега речено, со задоволство им го препорачуваме учебникот од Проф. Д-р Инж. Роко Бениќ на студентите на шумарскиот оддел при Земјоделско шумарскиот факултет во Скопје и на колегите инженери по шумарство и дрвна индустрија во СРМ.

Проф. д-р Митко Зорбоски

Генетика

Во издание на „Културен центар“ — Нови Сад излезе од печат Генетика, уџбеник наменет за студенти, постдипломци, научни работници и практичари кои се занимаваат со изучување на наследноста и променливоста кај животните и растенијата. Материјалот во оваа книга е обработен во 20 поглавија, илустриран со 171 слика како и многубројни табели и

графикони. Книгата содржи вкупно 456 страни.

На крајот од секое поглавие дадени се и задачи за вежбање кој можат корисно да послужат на корисниците за полесно совладување на традивото.

Оваа книга може да се набави од „Културен центар“ — Нови Сад, Фрушкогорска, 2, по цена од 80 динари.

Миле Стаменков

STATION DE TECHNOLOGIE FORESTIERE. RAPPORT D'ACTIVITÉ 1970.
GEMBLOUX. 1971. Str. 267.

Во овој Годишен извештај за 1970 година на познатиот Институт за шумарска технологија (целулоза, папир, картон, лесонит и плочи-иверици) во Gembloux — Белгија, ја донесува докторската дисертација на J. Carré одбранета на тамошниот Земјоделски факултет под наслов:

„Влијание на природата и формата на сировината на физичките и механичките својства на плочите иверици“.

Авторот го проучувал дрвото од бел бор, топола, даб, бук, ја-

сен и Gossweilerodendron balsamiferum, при производството на плочите-иверици, а од аспект на нивните физички и механички карактеристики.

Сметам дека оваа докторска дисертација, студиозно и темелно изработена, врз основ на бројните лабораториски истражувања претставува еден од врвните научни постигања од оваа област, така што заслужува полна препорака.

Б. Пејоски

FORSTTECHNIK HEUTE UND MORGEN. 1971 MÜNCHEN. Str. 201

Во рамките на I Меѓународен саем на шумска и дрвна техника одржан во јуни 1970 година во Минхен, беше организиран и Симпозиум под наслов „Техника во шумарството денес и утре“. Поднесените реферати и дискусиии се се-

га печатени со што се истите достапни на пошироката стручна јавност.

Рефератите се следни:

— Dickinson, F.: Истражувања и технолошкиот развој на преработката на дрвото во Сев. Америка

- Gorschenin, M. N.: Примена на техниката во експлоатација на шумите и транспортот на дрвото во СССР — денес и утре.
- Hafner, F.: Проблеми на шумската техника во средно-европското подрачје со оглед на примената во планинските услови.
- Hummel, F.: Применета техника во шумарството на Велика Британија.
- Jindra, J.: Промлеми на механизација во шумското стопанство на Чехословачка.
- Morgan, E.: Шума со висок прираст и механизација
- Silversider, E.: Положбата и иднината на механизацијата во шумарството на Канада.
- Stenström, F.: Секојдневна рационализација во рамките на движењето на стопанството.
- Walters, J.: Механизирано пошумување со садници во пластиични цевки.
- Zivnuska, A. J.: Односи меѓу техничкиот напредок во шумарството и дрвното стопанство и иднината на дрвото.

Врз основ на овие реферати, приложена е и дискусијата со куци кореферати.

Б. Пејоски

РАШИРЕНОСТА НА МОЛИКАТА ВО БЛАГОЕВГРАДСКИОТ ОКРУГ (БУГАРИЈА)

Во списанието „Горско стопанство“ бр. 7/1971 објавен е труд од Инж. Јубен Колев под наслов „Распространение и възстановяване на бялата мута в Рило-Пиринския район на Благоевградски окръг“.

Со оглед на појачаниот интерес кон моликата кај нас даваме некои податоци од овој труд.

Во Благоевградскиот округ се наоѓаат најголемите површини под природни шуми на моликата од 7467 ха со дрвна маса од 1,7 мил. м³.

На јужните падини на Рила (Јужна Рила) зазема површина од 1446 ха со дрвна маса 321.120 м³. Тука се наоѓа моликата во шумските стопанства Белица, Бачево и Јакоруда.

На Пирин моликата зазема површина од 6021 ха со дрвна маса

од 1,36 мил. м³, и доаѓа во следниве стопанства: Катунци, Добриниште, Банско, Разлог, Симитли, Гара Пирин и Гоце Делчев.

Почвите на кои што доаѓа моликата се планинско-шумски, темни и кафеави, а подлогата е гранит и гнајс.

Моликата бара повисока влажност на воздухот, која се спрекава на повисоките планински подрачја каде се јавува поголема кондензација на водената пара.

Моликата се јавува во чисти состоини (во повисоките планински региони) или во мешани со смрча, бел бор, ела, бука и сосема ретко со муника.

Рашреноста на моликата по возраст, дрвна маса и површина е дадена во следните табели (1-3).

Расширеноста на моликата на Рила и Пирин

Табела 1

Шумско стопанство	Површина ха	Вкупна дрвна маса м ³	Средно дрвна маса ха/м ³
Рила			
Белица	802	162.850	303,5
Бачево	484	122.560	253,2
Јакоруда	160	38.710	241,9
	1.446	324.120	224,2
Пирин			
Катунци	1.166	179.140	153,6
Добринищ.	1.160	282.900	243,9
Гора Пирин	961	231.070	240,4
Гоце Делчев	695	51.020	73,5
Симитли	481	134.000	278,5
Разлог	596	205.990	345,6
Банско	962	276.480	280,7
	6021	1.360.600	209,3
Вкупно	7.467	1.684.720	225,0

Расподелба на моликата по возраст и површина

Табела 2

Подра- чје	Вкупно ха	В о з р а с т							
		1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	над 141
		п о в р ш и н а в о х а							
Рила	1446	38	150	314	469	159	208	331	431
Пирин	5021	114	551	1281	1456	660	224	208	1527
	7464	152	701	1595	1925	819	432	539	1938

Расподелба на дрвната маса по класи на возраст

Табела 3

Подра- чје	Вкупно м ³	В О З Р А С Т							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Рила	324.120	1.610	10.130	29.860	53.140	113.340	21.310	47.140	134.590
Пирин	1.360.600	2.090	50.100	222.280	204.160	182.080	55.860	56.340	347.850
Вкупно	1.684.720	3.700	60.230	252.140	257.300	295.420	77.170	130.480	482.440

Средната возраст на молико-вите състоинки на Рила е 68,3 години, а на Пирин 48,4 години. Средната дрвна маса по ха е 225 м³, а најголема е во V клас (80—100 години) и изнесува 494,3 м³. Средниот годишен прираст е најголем исто така во V клас и изнесува 4,94 м³/ха.

Во периодот 1965—1969 е посечено 107.237 м³ дрвна маса од кое количество на трупци отпада 73.002 м³. Природното обновување зависи од возрастта на състоините, обраштот, экспозицијата, тревниот покров, почвата, надм. висина и др. и практично се одвива прилично споро (20—30 години). Каде има паша обновувањето е проблематично.

Во резерватот „Малка Цинцирица“ (Пирин) на некои места дрвната залиха е утврдена на 1600 м³/ха, што секако треба да се смета како максимална и изузетна.

За природно обновување најдобри резултати се постигнати со групово-изборната сеча, а каде е тоа отежнато се препорачува котловидно-постепена сеча, а самите

котли се пошумуваат со моликови и смрчеви садници (3-годишни, при средна норма 6.000—7.000/ха). Се применува и садење на семе во разработена почва.

Шумски расадници за моликов саден материјал треба да се подигаат на надморска висина 1500—1700 м, во близина на објектите за пошумување.

Периодичноста на обилно раѓање на семе е во тек на 2—3 години. Шишарките дозреваат меѓу 10—20 септември, во зависност од климатските услови. Кога е есента сува, собирање на шишарките може да се изведува и во првите денови на септември.

Најдобро е собирање на шишарки од стебла стари 40—80 год. и од надморска висина 1750—1850 метри.

Како семени бази во тек на 1965 година се издвоени 12 објекти со површина од 142,3 ха. Во тек на 1968 трупницата при шумското стопанство во Разлог има преработено 2970 кг. моликови шишарки.

Б. Пејоски